



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 27 мај 1992  
Скопје  
Број 34      Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-  
сува 12.000 денари. Овој број чини 600  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

664.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК КОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за данокот на промет на производи и услуги, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 1992 година.

Број 08-2207/1  
19 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

## ЗАКОН

### ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

#### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредува оданочувањето во прометот на производи и услуги.

##### Член 2

Данок на промет на производи и услуги се плаќа на:

1. Промет на производи
2. Промет на услуги.

#### II. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

##### 1. Предмет на оданочувањето

##### Член 3

Данок на промет на производи се плаќа на прометот на производи којшто служи за крајна потрошувачка.

##### Член 4

Под промет на производи којшто служи за крајна потрошувачка се подразбира секоја продажба на производи, ако со овој закон не е поинаку определено.

Под промет на производи којшто служи за крајна потрошувачка се подразбираат и:

- 1) увозот, вклучувајќи го и привремениот увоз на производи којшто служи за крајна потрошувачка и увозот на преработки од тутун;
- 2) земањето на сопствен производ што го произвело или набавило правно лице, за сопствената крајна потрошувачка;
- 3) давањето на производи без надомест (отстапување, подарок, замена и др.) што го врши правно лице и физичко лице кое врши регистрирана самостојна дејност (во натамошниот текст: претприемач);

4) кусокот на производи кај правното лице; освен кусокот на производи што настанал под дејство на виша сила;

5) расходот (кало, растур, дефект и лом) којшто е поголем од расходот дозволен со општиот акт на правното лице;

6) користењето на производот што физичкото лице ќе го изработи за сопствена употреба, а кој подлежи на обврска за годишна регистрација и

7) давањето без надомест (подарок, замена) на моторно возило или пловен објект кој подлежи на обврска за годишна регистрација, што го врши физичко лице.

#### Член 5

Како промет на производи којшто служи за крајна потрошувачка не се сметаат:

1) продажбата на производи, освен продажбата на преработки од тутун, на правно лице кое се занимава со трговија (во натамошниот текст: трговско претпријатие) или на дуќан без својство на правно лице што се занимава со трговија (во натамошниот текст: трговски дуќан), кои тие производи ги набавуваат заради натамошна продажба;

2) продажбата на производи, освен продажбата на преработки од тутун, на правно лице кое се занимава со угостителска дејност (во натамошниот текст: угостителско претпријатие), на друго правно лице кое е регистрирано и за вршење на угостителска дејност и на дуќан без својство на правно лице коешто се занимава со угостителска дејност (во натамошниот текст: угостителски дуќан), што тие производи ги набавуваат заради преработка, односно натамошна продажба;

3) продажбата на производи – репродукциони материјали на правно лице кое се занимава со производствена дејност (во натамошниот текст: производствено претпријатие), на задруга која се занимава со производствена дејност (во натамошниот текст: производствена задруга), на дуќан без својство на правно лице којшто се занимава со производствена дејност (во натамошниот текст: производствен дуќан) и на земјоделско стопанство со статус на правно лице кои тие производи ги набавуваат заради репродукција;

4) продажбата на производи на правно лице и дуќан без својство на правно лице кои се занимаваат со ремонт, поправка и сервисирање на производи заради вградување во производите што им ги поправаат или ги сервисираат;

5) продажбата на производи на единици на локална самоуправа (во натамошниот текст: општината, односно Градот Скопје) што се набавуваат за изградба на патишта, водовод, канализациона мрежа, гасовод, електрична мрежа или други комунални објекти на тоа подрачје, врз основа на одлука од надлежниот орган на месната заедница или општината, односно Градот Скопје, а според усвоениот инвестиционен проект;

6) продажбата на градежен материјал на станбена задруга за изградба на станови, односно на станбени згради за потребите на нејзините членови – задругари, што се изградуваат според одобриениот проект на територијата на општината, односно на градот на која е основана задругата. Под станбена задруга се подразбира станбената задруга која е регистрирана во согласност со закон со кој се уредува основањето на задру-

гата и која не остварува и не распределува добивка, а која во својот состав има непосредно организирана градежна оператива (градежен погон, градежна работна единица) или стручна служба за следење на изградбата и надзор над изградбата на објектот, со водене на даночна евиденција за набавката, движењето и потрошокот на градежниот репродукционен материјал за изградба на градежни објекти;

7) продажбата на производи што се употребуваат за изградба и градежен материјал на Македонската православна црква и другите верски заедници и религиозни групи заради изградба, реконструкција, адаптација, реставрација и реновирање на верски објекти, според одобриениот проект од надлежниот орган;

8) продажбата на градежен материјал на индивидуален земјоделски производител заради изградба или адаптација на земјоделски објекти (штали, трла, силоси, магацини за чување земјоделски производи на земјоделците и слично). Под индивидуален земјоделски производител, во смисла на оваа точка, се подразбира физичкото лице на кое земјоделското производство му е единствено и основно занимање и кое е осигурено според прописите за здравственото, односно пензиското осигурување на земјоделците, како и лицето во чие домаќинство најмалку еден член е осигурен според прописите за здравственото, односно пензиското осигурување на земјоделците;

9) продажбата на употребувани предмети непосредно меѓу физички лица, освен продажбата или давањето без надомест на употребувани патнички автомобили, други моторни возила и пловни објекти што подлежат на обврска за годишна регистрација. Како физичко лице, во смисла на оваа точка, не се смета претприемачот;

10) увозот на производи, освен преработки од тун, заради продажба, репродукција или преработка и

11) продажба на производи и потрошен материјал на правно лице и претприемач кои вршат здравствена дејност за потрошувачка во лекувањето и негата на болниот.

Под производствено претпријатие, во смисла на овој закон, се подразбираат: индустриско, рударско, земјоделско, шумарско, водостопанско, рибарско, градежно и сообраќајно претпријатие, претпријатие на производствено занаетчиство, производствена задруга, самостоен производствен дуќан, земјоделско стопанство со статус на правно лице, делови на претпријатие во состав на непроизводствено претпријатие или на друго правно лице, што се регистрирани кај надлежниот суд за вршење на една или повеќе производствени дејности, како и научно-истражувачки или истражувачко-развојни институти или заводи што имаат лаборатории, галенски лаборатории во состав на здравствени установи, експериментални работилници или погони за унапредување на производството.

#### Член 6

Продажбата на производи од член 5 став 1 од точка 1 до 8 на овој закон на купувачите од тој член можат да ја вршат производствено претпријатие, производствен дуќан без статус на правно лице, трговско претпријатие кое е регистрирано за вршење на промет на големо и претпријатие кое е регистрирано за увоз под условите:

1) производите да се продаваат од стовариште (магазин, склад сл.) кое се задолжува за тие производи по продажната цена во која не е вклучен (вкalkулиран) данокот на промет на производи или транзитно (прометот на големо);

2) производите да се продаваат врз основа на писмена порачка на купувачот со задолжително издавање на фактура и со безготовинско плаќање (со вирман од жиро-сметката на купувачот на жиро-сметката на продавачот), освен продажбата на градежен материјал на индивидуален земјоделски производител која може да се врши и по пат на готовинско плаќање;

3) купувачот, пред преземањето на производот односно пред испоставувањето на фактурата, да му дал на продавачот писмена изјава односно спецификација на материјалот, која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластените лица, дека купените производи ќе ги користи исклучително за целите од член 5 став 1 од точка 1 до 8 на овој закон;

4) во фактурата за продажба на производот продавачот да ја внел клаузулата дека производите се продадени без пресметување на данокот на промет на производи врз основа на писмената изјава, односно спецификацијата на материјалот и

5) продавачот примената изјава на купувачот, односно спецификацијата на материјалот да ја приклучи кон копијата на фактура за продадените производи.

Писмената изјава од точка 3 став 1 на овој член купувачот може да ја даде на порачката или како посебен прилог кон порачката, пред извршениот промет. Ако во текот на годината, по еден договор, кој задолжително ги содржи видот и количеството на производи, се вршат сукцесивни испораки на производи, купувачот може во првата порачка или во договорот да ја даде писмената изјава (генерална изјава), а при подоцнежните испораки продавачот во фактурите за продажба на производи се повикува на бројот и датумот на тој договор, односно таа порачка во која е дадена таквата писмена изјава.

Продавачот од став 1 на овој член е должен при продажбата на производи на трговски, угостителски или друг дуќан кои немаат статус на правно лице, а кои тие производи ги набавуваат заради натамошна продажба, репродукција или како опрема за вршење на својата дејност, копијата на фактурата за продажбата на тие производи да му ја достави на Министерството за финансии-надлежно одделение за даноци за една или повеќе општини (во натамошниот текст: надлежно одделение за даноци) во кои на купувачот му е издадено одобрение за вршење на дејноста, а најдоцна во рок од седум дена од денот на издавањето на фактурата. Копијата на фактурата за продадените производи заради натамошна продажба на трговски и угостителски дуќани служи како документ врз основа на кој се утврдува обврската за плаќање данок на промет на производи. Копијата на фактурата за продажба на репродукциони материјали и опрема на производствени и други дуќани без својство на правно лице, служи за контрола на набавката и користењето на набавените производи без плаќање данок на промет, односно со повластена стапка. Надлежното одделение за даноци е должно за секој посединец – даночен обврзник да устрои евиденција за видот, количеството и вредноста на набавениот репродукционен материјал и опремата без плаќање данок на промет на производи односно со повластена стапка, со обврска на секои шест месеци, односно најмалку двапати годишно, да изврши контрола за набавката и користењето на набавениот репродукционен материјал и опрема, со споредување и срамнување на фактичката состојба со даночната евиденција.

Набавениот репродукционен материјал и опремата од став 3 на овој член не можат да се продадат, односно да се отуѓат во рок од пет години од денот на извршената набавка. Ако даночниот обврзник тој репродукционен материјал и опрема ги продаде или ги отуѓи без надомест пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката, должен е да го плати данокот на промет на производи кој не е платен при набавката односно разликата на данокот меѓу повластената и полната даночна стапка и за тоа во рок од седум дена од денот на продажбата, односно отуѓувањето писмено да го извести надлежното одделение за даноци.

Продажбата на производи од член 5 став 1 од точка 1 до 8 на овој закон не може да се врши од продавачи и други деловни единици што за тие производи се задолжуваат по продажните цени со вклучениот (вкalkулираниот) данок на промет на производи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член физичко лице може, под услов плаќањето да се врши преку жиро-сметка, да продава:

1) сопствени производи на трговско претпријатие или дуќан без својство на правно лице, односно на угостителско претпријатие, или дуќан без својство на правно лице што тие производи ги набавува заради натамошна продажба;

2) земјоделски производи на производствено или угостителско претпријатие или дуќан без својство на правно лице што тие производи ги набавува заради натамошна репродукција или преработка. Владата на Република Македонија ќе пропише во кои случаи плаќањето нема да се врши преку жиро-сметка и

3) индустриски и други отпадоци (крпи и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна или употреблива хартија, картон, лепенка и др.) на производствено претпријатие или дуќан без својство на правно лице.

#### Член 7

Под репродукционен материјал од член 5 став 1 точка 3 на овој закон се подразбираат:

1) материјал, суровини, полупроизводи, делови и помошен материјал што со преработка, доработка, вградување, нанесување или на друг начин се трошат во процесот на производството и влегуваат во супстанцијата на финалниот производ;

2) материјал што се троши во процесот на производството при изработката на производот, а не влегува во супстанцијата на финалниот производ на пример: материјал за растоварување, нагрзување, одмастување и слично, лсарски песок и друг сличен материјал;

3) погонски и огревен материјал;

4) материјал за изградба, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, песок, чакал, вар, граѓа и др.), инсталационен материјал и производи што се вклучуваат во инсталационата мрежа, како нивни составен дел (кади, мијалници, струјомери, водомери, радијатори, клима-уреди, бојлери и др.) освен производите на белата техника и другите уреди (радиоапарати, видео-рекордери, плејери, телевизори и др.) што како финален производ се вклучуваат на електроинсталационата мрежа и

5) амбалажа и друг материјал за пакување, материјал што служи за ситни поправки, одржување и чистење на опрема и деловни простории или што како помошен односно потрошен материјал се троши во процесот на производството.

Како репродукционен материјал, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат алкохолот (етанолот), канцеларискиот материјал, течните горива и мазива, освен:

1) нафтните деривати, ако претпријатие на хемиската индустрија или друго претпријатие кое произведува нафтени деривати или минерални мазива ги употребува како основен материјал за натамошна преработка односно за производство на други нафтени деривати;

2) брајшток и базно масло, ако производствено претпријатие ги набавува како репродукционен материјал за производството на мазивни масла, како и за производство на кабли, трансформатори и амортизери;

3) авионски бензин и млазно гориво ако се набавуваат за погон на авиони на правни лица и примарен бензин, ако го набавуваат електроцентрали на гас за производство на електрична енергија;

4) мазут што го користи рафинерија во процесот на производството на нафтени деривати како суровина и погонско гориво за своите потреби и

5) алкохол (етанол) што производствено претпријатие го набавува за изработка на други производи, освен за конзервирање на препарати или за пулпификување на овошје и зеленчук, за производство на алкохолни пијалаци и на парфимериски и козметички производи.

#### Член 8

Продажба на градежен материјал на индивидуален земјоделски производител од член 5 став 1 точка 8 на овој закон може да се врши под следниве услови:

1) решението, односно другиот документ за дозволата за изградба издаден од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизам и градежништво и премер и пресметка на работите со спецификација на материјалот која е изработена врз база на пресметката на работите и просечните градежни норми, да му ги достави на надлежното одделение за даноци кај кое се задолжува со данок од земјоделска дејност;

2) изградбата на објектот да ја заврши најдоцна во рок од две години од денот на издавањето на дозволата за изградба за што е должен да го извести надлежното одделение за даноци. Надлежното одделение за даноци е должно набавените количества на градежен материјал наведен во фактурата да ги срамни со спецификацијата на материјалот;

3) намената на објектот да не ја менува во рок од пет години од денот на изградбата и

4) продажбата да е извршена врз основа на спецификацијата на материјалот што ја заверило надлежното одделение за даноци и со задолжително издавање на фактура во која продавачот ги внесува бројот и датумот на заверката на таа спецификација. Продавачот е должен копијата на фактурата да му ја достави на тоа одделение во рок од седум дена од денот на издавањето на фактурата.

Индивидуалниот земјоделски производител е должен да го плати данокот на промет на производи ако не го заврши објектот во пропишаниот рок, односно ако ја промени намената на објектот или ако градежниот материјал набавен без плаќање данок на промет го употреби за други цели, освен за целите за кои е предвидено даночно ослободување, како и на разликата на повеќе набавениот градежен материјал отколку што е предвидено со спецификацијата. Обврската за плаќање данок на промет надлежното одделение за даноци ја утврдува со решение и тоа на вредноста на градежниот материјал утврдена по продажните цени и даночните стапки на денот на донесувањето на решението.

#### 2. Даночен обврзник

##### Член 9

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е правното лице и физичкото лице што му го продало производот на крајниот потрошувач.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, даночен обврзник на данокот на промет на определен производ може да биде правното лице и физичкото лице кое го купило производот.

##### Член 10

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е правното лице и физичкото лице кое увезло производ за сопствената потрошувачка или употреба, држателот на консигнационен склад и претпријатието, односно дуќанот што вршат продажба на производи од свое име, а за сметка на комитентот (комисионер).

Даночен обврзник на данокот на промет на производи во прометот на тутунски преработки е производителот (нивната асоцијација) односно увозникот на тутунски преработки.

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е и правното лице кое на друг начин извршило промет на производи (земање на сопствени производи за сопствена употреба, давање на производи без надомест, кусок на производи и расход на производи над расходот дозволен со општиот акт на даночниот обврзник).

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е и физичкото лице за производот кој подлежи на обврската за годишна регистрација, а којшто само-

то ќе го изработи или ќе го даде без надомест (пода-рок).

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е правното лице, односно дуќанот без статус на правно лице што производите набавени со даночното ослободување или со пониска повластена даночна стапка ќе ги употреби за цели за кои не е предвидено даночно ослободување или пониска-повластена стапка, како и индивидуалниот земјоделски производител кој нема да го употреби градежниот материјал за целите и на начинот од членовите 5 и 8 на овој закон.

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е правното лице кое непосредно од физичкото лице ќе го купи производот, освен ако не е во прашање набавка на производи од член 6 став 6 на овој закон. Како физичко лице од овој став ќе се смета и претприемачот.

Даночен обврзник на данокот на промет на производи е правното и физичкото лице – купувач на моторно возило што подлежи на обврската за годишна регистрација. Во прометот на употребувани моторни возила или пловни објекти, кои подлежат на обврската за годишна регистрација, непосредно меѓу физички лица, даночен обврзник е продавачот на тие возила и пловни објекти.

### 3. Даночна основица

#### Член 11

Даночна основица на данокот на промет на производи е продажната цена на производите која во себе не го содржи данокот на промет на производи.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, во прометот на определени производи, даночната основица на данокот на промет може да биде продажната цена во која е содржан данокот на промет на производи во согласност со овој закон.

Под продажна цена на производи која служи како даночна основица на која се пресметува данокот на промет на производи се подразбира вкупниот бруто надомест што му се плаќа на продавачот за купените производи во кој се засметуваат и сите споредни трошоци што продавачот му ги засметал на купувачот.

Во даночната основица на данокот на промет на производи не се засметуваат транспортните и другите трошоци што не се содржани во продажната цена на производите, туку настанале по налог и за сметка на купувачот за превоз на купените производи, а што продавачот посебно му ги фактурира на купувачот со издавање на посебна фактура.

Попустот на цената на производите што продавачот му го дава на купувачот во вид на рабат, може да се одбие од даночната основица, само ако е договорен писмено и ако на купувачот непосредно му е одобрен во фактурата.

#### Член 12

Даночната основица на данокот на промет при увозот на производи за сопствена крајна потрошувачка е вредноста на тој производ утврдена според царинските прописи, вклучувајќи ги царината и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот.

Даночната основица на данокот на промет за сопствен производ што се користи за сопствена потрошувачка е продажната цена по која тој производ му се продава на друг краен потрошувач.

Даночна основица на данокот на промет за производ што се дава без надомест е вредноста што би се постигнала со продажбата на тој производ на крајниот потрошувач.

Даночната основица на данокот на промет за преработки од тутун-цигари е продажната цена на производителот, односно на увозникот во која е засметан данокот на промет на производи. За други преработки од тутун (цигарилоси, тутун за луле и др.) даночна основица е продажната цена на производителот, односно на увозникот во која не е засметан данокот на промет на производи. При увозот на тутунски прера-

ботки, продажната цена ја утврдува увозникот и му ја пријавува на надлежниот орган. Утврдената продажна цена на која е пресметан и платен данокот на промет на производи не може да се менува без претходна пријава до надлежниот орган.

Даночната основица за пресметка на данокот на промет на производи на утврдениот кусок, освен на кусокот што настанал под дејство на виша сила, како и на расход на производи (кало, растур, лом и дефект) кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт на даночниот обврзник, е вредноста на утврдениот кусок, односно расход.

Даночна основица на данокот на промет за производ кој подлежи на обврска за годишна регистрација, а што физичкото лице само го изработува, е прометната вредност на тој производ во моментот на настанувањето на даночната обврска. Прометната вредност ја утврдува надлежното одделение за даноци во местото на живеалиштето на даночниот обврзник.

### 4. Даночни стапки

#### Член 13

Даночните стапки на данокот на промет на производи се пропорционални и се определуваат во процент на даночната основица.

### 5. Даночни ослободувања

#### Член 14

Данок на промет на производи не се плаќа:

1) на прометот на следниве прехранбени производи:

– сите видови леб;

– млеко (кравјо, овчо, козјо) кое се пушта во промет под тој назив во течна состојба, свежо, пастеризирано, хомогенизирано, кондензирано, освен кисело млеко, јогурт, кефир, чоколадно млеко, млеко за бебиња, вклучувајќи детска храна за доенчиња изработена од млеко, производи од млеко и одделни состојки од млеко;

– масло за јадење (од сончоглед, соја, маслинки, пченкарни никулци и други масла што служат за човечка исхрана), освен маргарин и путер;

– масти за јадење – животински и растителни што служат за човечка исхрана како што се: топена и пресувана маст, топена лој и масло, растително масло;

2) на тоалетен сапун, сапун за перење, детергенти, тоалетна хартија, сапун за бричење, медицински сапун, прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, пудра и креми за деца, беби-масла, беби-млека, пенливи бањи и шампони за коса и бањање, презервативи и средства за заштита од бременост, хигиенски влошки;

3) на производите што ги извезуваат во странство непосредно правни лица и претприемачи заради натамошна продажба, како и производите што ги изнесуваат или ги извезуваат од земјата физички лица, а за кои при извозот поднесуваат писмен доказ дека ги набавиле во земјата со плаќање данок на промет на производи, односно дека се во прашање производи што се ослободени од плаќањето на данокот на промет на производи;

4) на производите што се увезуваат, а за кои според одредбите од член 25 до 30 од Царинскиот закон е предвидено ослободување од плаќањето царина, производите што се продаваат во слободните царински продавници отворени на граничните премини, како и кога е тоа предвидено со меѓународен договор што го склучила Републиката;

5) на производите што, врз основа на посебни потврди од органот надлежен за работи на економските односи со странство, под услов на реципроцитет, им ги продаваат на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери производствените или трговските претпријатија што вршат промет на начинот и под условите од член 6 на овој закон и со задолжително издавање на фактура;

6) на средствата за вооружување и опрема за вооружените сили, средствата за вооружување и опрема наменети за оспособување на младината и населението за одбрана, средства, уреди и опрема на цивилната заштита и на Службата за набљудување и известување, восните униформи и униформите на полицијата и ознаките и приборот за тие униформи, комплетот на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејствија што за граѓаните се набавуваат според посебен список преку надлежниот орган за одбрана, уредите и опремата наменети за производство на средства за вооружување и воена опрема, резервните средства за вонредни потреби за одбрана, уредите и опремата што се држат во резерва за потребите за одбрана, а што ги набавува Министерството за одбрана, единиците на вооружените сили, полицијата и правните лица непосредно од други правни лица, од увоз или од склади на трговско претпријатие, на начинот и под условите од член 6 на овој закон.

Владата на Република Македонија пропишува на кои производи се однесуваат ослободувањата од став 1 на оваа точка;

7) на вода и водена пара;

8) на таксени и поштенски марки, хартии од вредност и други вредносни хартии на кои е втисната вредноста, како и на коверти, поштенски картички и други поштенски вредносници на кои е втисната поштенска марка;

9) на производите што Црвениот крст на Македонија ќе ги добие без надомест или на производите што ги набавува на начинот и под условите определени во член 6 на овој закон, а што ги користи за намените заради кои е основан, освен производите што се наменети за лична потрошувачка од тарифните броеви 2, 3, 4, 5 и 7 и точка 2 на тарифниот број 8 од Тарифата на данокот на промет, како и производите што се даваат или што на овој начин ги набавуваат штабовите и другите организации основани за одбрана од елементарни непогоди заради давање со надомест или без надомест на настраданите во вид на помош;

10) на производи произведени во претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди под услов производите да им се продадени на крајните поршувачи непосредно преку сопствени продажни места (продавници, склади, магацини) или под услов определени производи да се обележани со единствен заштитен знак.

Владата на Република Македонија со свој пропис ги утврдува единствениот заштитен знак и производите на кои се става тој знак заради даночното ослободување од став 1 на оваа точка;

11) на производите кои во процесот на лекување и рехабилитација организирани во рамките на организациите на инвалидите ги изработуваат инвалидни лица, производите изработени во рамките на верските или социјално-хуманитарните организации за заштита на стари и немоќни лица и деца и производите изработени во ученички работилници, под услов тие производи да им се продадат на крајните потрошувачи непосредно или исклучително од сопствени продажни места (продавници, склади, магацини и сл.) регистрирани кај надлежниот орган;

12) на промет на декови,

13) на прометот на ортопедски сирови и помагала и апарати за подобрување на слухот и видот

Владата на Република Македонија утврдува на кои производи се однесува даночното ослободување од став 1 на оваа точка,

14) на прометот на нови патнички автомобили чија работна зафатнина не надминува 1,8 литри, кои, врз основа на писмениот наод и мислењето од надлежната инвалидска комисија, ги набавуваат најмногу еднаш во текот на пет години лицата кои имаат повеќе од 18 години возраст, исклучително за свој личен превоз, а кои имаат возачка дозвола или по посебни прописи го оствариле правото на нега и помош од други лица кои имаат возачка дозвола и тоа;

– лицата кај кои поради загуба, оштетување или одземеност на долните екстремитети или на карлицата настанило телесно оштетување од најмалку 80% според листата на телесни оштетувања;

– лицата што целосно го изгубиле видот на обете очи.

Патничките автомобили од ставот 1 на оваа точка мораат да бидат посебно означени, а во сообраќајната дозвола на тие автомобили се внесува податокот дека возилото служи исклучително за превоз на инвалидно лице. Начинот на обележување на автомобилот и внесувањето на податоците се определува со прописот донесен врз основа на член 67 од овој закон.

Ако инвалидното лице го продаде патничкиот автомобил, го даде без надомест, на друг начин ќе го отуѓи или ќе му го даде на употреба на друго лице, пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката ќе се наплати данокот на промет на производи во висина на данокот од кој тоа лице било ослободено во моментот на набавката на автомобилот и камата од член 37 на овој закон, од денот на набавката до денот на плаќањето на данокот. Ако инвалидното лице умре пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката на автомобилот, законските наследници можат да го продадат патничкиот автомобил што го наследиле без плаќање на данокот на промет на производи.

Наодот и мислењето од став 1 на оваа точка ги издава надлежната инвалидска комисија на фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

Воениот инвалид од прва група кој врз основа на Законот за основните права на восните инвалиди и на семејствата на паднатите борци ќе го оствари правото на моторно возило, нема право на даночното олеснение од оваа точка;

15) на предметите од сите видови форми што, како музејска вредност, ги откупуваат музеите, како и на злато, накит и други предмети од благородни и други метали што ги откупува Народната банка на Македонија и

16) на погребна опрема.

Владата на Република Македонија утврдува на кои производи се однесува даночното ослободување од став 1 на оваа точка

#### Член 15

Данок на промет на производи, за производите од тарифните броеви 1,5 и 6 се плаќа во висина од 50% од пропишаната стапка

1) на прометот на производи што правното лице ги продава од стовариштето (складот и др.) или транзитно (промет на големо) освен продажбите за готови пари, на друго правно лице и на дуќан без статус на правно лице врз основа на писмена порачка и со задолжително издавање на фактура. Продажбата на производи не може да се врши по оваа точка од продавницата која за тие производи се задолжува по продажните цени со вклучен (вкalkулиран) данок на промет на производи (промет на мало) и

2) на увозот на производи за крајна потрошувачка, освен увозот на моторни возила што ги увезуваат физички лица. Под физичко лице од оваа точка не се смета претприемачот.

#### Член 16

Данок на промет на производи не се плаќа на производите или на деловите од производи што му се враќаат на купувачот во гарантниот рок, односно му се заменуваат на купувачот без надомест.

На новиот производ од ист вид кој се заменува за производот што е вратен во гарантниот рок се плаќа данокот на промет на производи, а ако продажната цена на новиот производ е поголема од продажната цена на вратениот производ, односно е поголема од вредноста која на купувачот му се признава за вратениот производ, се плаќа данокот на промет на производи на разликата во цената, ако таа разлика ја плаќа купувачот.

Ако даночниот обврзник-производствено, трговско или друго претпријатие – правно лице, откупи употребувано моторно возило по истекот на две години од денот кога продавачот го набавил или ако откупи од правното лице употребувано моторно возило без оглед на тоа кога продавачот го набавил, а на кое во поранешниот промет е платен данок на промет на производи односно кои биле ослободени од плаќање данок на промет, па тие возила ги поправи, обнови или на друг начин ги оспособи за редовна употреба и тоа под услов вредноста на таквите услуги и на материјалот употребен за тие услуги да изнесува најмалку 10% од вредноста на откупените употребувани моторни возила и му ги продаде на крајниот потрошувач, даночна основица ја претставува позитивната разлика меѓу продажната и набавната цена.

Ако даночниот обврзник од став 3 на овој член кој продава нови моторни возила преземе од купувачот кој не е правно лице употребувано моторно возило од ист вид по истекот на две години од денот кога купувачот го набавил или ако преземе од купувачот – правно лице употребувано моторно возило без оглед на тоа кога тој го набавил и во замена за тоа моторно возило му даде на купувачот ново возило од ист вид – позитивната разлика меѓу продажната цена на новото возило и вредноста што му се признава на купувачот за преземеното употребувано возило кое се заменува претставува даночна основица на која се пресметува и се плаќа данокот. Ако при замената на употребувано моторно возило, во смисла на овој став, позитивната разлика е помала од 30%, данокот се пресметува со примена на даночната стапка која важи за ново возило која претставува 30% од даночната основица на која се плаќа данок на ново возило.

### III. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ

#### 1. Предмет на оданочување

##### Член 17

Данокот на промет на услуги се плаќа на прометот на услуги што се врши со надомест.

##### Член 18

Данокот на промет на услуги се плаќа:

- 1) на услуги во надворешно-трговскиот промет, и тоа:
  - услуги на увоз на производи;
  - услуги на меѓународна шпедиција и на меѓународни сообраќајно-агенциски услуги;
  - услуги на консигнациона продажба на производи и сервисирање, односно техничко одржување на увезени производи;
  - услуги за застапување (застапување на странско правно или физичко лице);
- 2) на услуги на прометот на производи на големо (купување и продажба на производи во непроменета состојба од стоваришта, складови, транзитно и др.) со издавање на фактура;
- 3) на банкарски, кредитни и берзански услуги и услуги на платниот промет што според прописите се сметаат како банкарски, кредитни и берзански услуги и услуги на платниот промет;
- 4) на услуги на осигурување на имоти и лица;
- 5) на услуги на посредување (доведување во врска на правни и физички лица заради склучување на договори во прометот на производи и услуги);
- 6) на услуги на застапување на домашно правно или физичко лице во прометот на производи и услуги;
- 7) на агенциски услуги (работи на посредување и склучување на договори во прометот на производи и услуги);
- 8) на комисиони услуги (работа на продажба на производи од свое име, а за сметка на други правни и физички лица);
- 9) на услуги на издавање на подвижни предмети во закуп или под закуп и лизинг;
- 10) на транспортни услуги (превоз на патници или стоки во внатрешниот сообраќај);

- 11) на сообраќајно-агенциски и шпедитерски услуги во внатрешниот сообраќај и
- 12) на услуги на приредување игри на среќа.

##### Член 19

Данок на промет на услуги не се плаќа:

- 1) на услугите на давање кредити за ликвидност на банките од примарната емисија: депонирање на девизното штедење; камати по основ на депозити на правните лица кај деловните банки и камата по основ на депозити на деловните банки, кај Народната банка на Република Македонија, камати од должничко-дворителските односи и услуги на платниот промет што ги врши Службата на општественото книговодство;
  - 2) на осигурување на животот; осигурување чиј корисник е странско правно или физичко лице во странство; осигурување на бродови што пловат во меѓународните води, односно авиони што летаат на меѓународните линии и дополнително осигурување на друмските возила и на одговорноста на возачот надвор од границата на Македонија;
  - 3) на превозот на патници и стоки во железничкиот сообраќај, превозот на патници во градскиот и приградскиот сообраќај со автобуси, јавен линиски превоз на патници во селскиот сообраќај и интересен транспорт (транспорт на стоки извршен за потребите на правното лице – даночен обврзник што не е посебно фактуриран, туку претставува калкулативен дел на цената на производите на даночниот обврзник);
  - 4) на здравствените услуги и услугите на социјалната заштита;
  - 5) на услугите што ги врши Црвениот крст на Македонија во остварување на целите заради кои е основан;
  - 6) на поштенските, телефонските и телеграфските услуги.
- По исклучок, данок на промет на надоместот остварен со испраќањето на поштенски пратки во внатрешниот поштенски сообраќај освен на пратките на весници и списанија, може да се воведува во вид на доплатна марка и тоа најмногу до 50% од износот на номиналните вредности на поштенската марка за писма со тежина до 20 грама.
- Средствата од данокот на промет на услуги наплатени во вид на доплатна поштенска марка се уплатуваат на посебна сметка на приходите на Републиката;
- 7) на услугите од областа на културата, образованието и просветата и
  - 8) на услугите што ги вршат верските институции.

#### 2. Даночен обврзник

##### Член 20

Даночен обврзник на данокот на промет на услуги е правното и физичкото лице кое ќе ја изврши услугата за која е пропишано плаќање на данок според овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако услугата ја изврши физичко лице за сметка на правно лице, даночен обврзник на данокот на промет на услуги е правното лице. Под физичко лице од овој став не се смета претприемачот.

#### 3. Даночна основица

##### Член 21

Даночна основица на данокот на промет на услуги е износот на надоместот за извршената услуга, платен во пари, натура и противуслуга.

Данокот на промет на услуги не е содржан во даночната основица туку паѓа врз товар на корисникот на услугата.

При поправката на производи, даночната основица на данокот на промет на услуги може да се намали за вредноста на резервните делови и на другите материјали на кои при набавката е платен данокот на промет на производи, што извршителот на услугата го



вградил при поправката на производот, а кои во фактурата за извршените услуги посебно се искажани и за кои е приложена соодветна документација.

#### Член 22

Даночната основица на данокот на промет на услуги е:

1) остварената разлика меѓу набавната и продажната цена, провизијата односно другиот надомест за услугите на промет на производи на големо, односно за услугите на увоз на производи и за другите надворешно-трговски услуги;

2) остварената провизија и другиот надомест за услугите на застапување на странски правни или физички лица;

3) остварената провизија и другиот надомест за агенциски, посреднички, застапнички и комисиони услуги;

4) остварената позитивна разлика меѓу активните и пасивните камати за кредитните услуги;

5) остварената провизија и другиот надомест за банкарски, берзански и услуги на платниот промет;

6) остварената премија на осигурување за услугите на осигурување и

7) вредноста на примените уплати, намалена за добивката исплатена за игра на трка.

За секој вид игри на среќа посебно се утврдува даночната основица.

#### 4. Даночна стапка

##### Член 23

Стапките на данокот на промет на услугите се пропорционални и се определуваат во проценти на даночната основица.

### IV. НАСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ

#### 1. Пресметување на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги

##### Член 24

Обврзникот на данокот кој ќе му ги продаде производите на крајниот потрошувач или на друг начин ќе изврши промет на производите (земање на производи за сопствена употреба, давање на производи без надомест, кусок на производите, освен кусокот кој настанал со дејството на виша сила, расход на производите кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт), односно кој извршил услуга со надомест е должен да го пресмета данокот на промет на производите, односно данокот на прометот на услугите.

Обврската за пресметување на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги настанува во моментот кога е извршен прометот на производите, односно кога е извршена услугата за која е пропишано плаќање на данокот на промет.

Се смета дека прометот на производи е извршен односно дека услугата е извршена:

1) во моментот на издавањето на фактурата (сметката) за продажбата на производите односно за извршување на услугата;

2) во моментот на испораката на производите, ако испораката е извршена пред издавањето на фактурата или без издавање на фактурата (продажба за готово), односно во моментот на извршувањето на услугата, ако услугата е извршена без издавање на фактура;

3) во моментот на настанувањето за обврската за плаќање на царина и увозни давачки за производите што се увезуваат;

4) во моментот на земање сопствени производи за сопствена крајна потрошувачка или употреба;

5) во моментот на испораката на производите што се дадени без надомест;

6) во моментот на утврдувањето на кусокот и на расходот на производите (кало, растур, лом и дефект) што ги надминува кусокот и расходот дозволен со општиот акт на даночниот обврзник и

7) во моментот на испораката (предавањето) на производите на продавницата која врши промет на производи на мало, а која за производите се задолжува по продажната цена во која е вклучен (вкalkулиран) данокот на промет на производи.

Данокот на промет се пресметува во книговодствените и другите документи (калкулации, фактури и сл.) на даночниот обврзник со примена на пропишаната даночна стапка на даночната основица.

Данокот на промет на производи при увозот на производи за сопствена крајна потрошувачка, освен за моторни возила што подлежат на обврска за годишна регистрација, а кои ги увезуваат правни или физички лица, го пресметува царинарницата заедно со пресметаната царина и со другите увозни давачки.

Данокот на промет на моторни возила што ги увезуваат или ги набавуваат во земјата правни или физички лица го пресметува надлежното одделение за даноци во местото на живеалиштето на физичкото лице, односно во седиштето на правното лице.

Данокот на промет на производи што подлежат на обврска за годишна регистрација, а кои физичките лица сами ги изработуваат, го пресметува надлежното одделение за даноци во местото на живеалиштето на физичкото лице.

Данокот на промет на употребувани моторни возила или на пловни објекти што подлежат на обврска за годишна регистрација, којшто се врши меѓу физичките лица, го пресметува надлежното одделение за даноци во местото на живеалиштето на продавачот.

#### 2. Плаќање на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги

##### Член 25

Пресметаниот данок на промет на производи, односно на данок на промет на услуги, обврзникот на данокот е должен да го уплати на сметките утврдени со посебни прописи, во роковите пропишани со овој закон.

##### Член 26

Данокот на промет на производи и данокот на промет на услуги даночниот обврзник ги плаќа периодично, како аконтација и конечно на крајот на годината.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, правното и физичкото лице кое е обврзник на данокот на промет во текот на годината од случај до случај, данокот на промет на производи односно данокот на промет на услуги го плаќа во рок од пет дена од денот на настанување на обврската за пресметување на данокот на промет на секој поединечно остварен промет на производи, односно на извршената услуга што подлежи на плаќање на данокот на промет.

При продажбата или при увозот на моторни возила што подлежат на обврска на годишна регистрација, како и за производите што граѓаните сами ги изработуваат, а кои подлежат на обврска за годишна регистрација, данокот на промет на производи се плаќа во рок од пет дена од денот на издавањето на сметката, од-

носно од денот на плаќањето на царината и другите увозни давачки како и во рок од пет дена од денот на изработката на производите. Без доказот за плаќање на данокот на промет не може да се изврши регистрација на моторното возило, пловниот објект и на другиот производ кој подлежи на обврска за регистрација.

#### Член 27

При утврдувањето на аконтацијата за плаќање на пресметаниот данок на промет на производи, тој данок на промет може да се изрази и со примена на пресметаната даночна стапка која се применува на продажната цена со засметан (вкalkулиран) данок на промет на производи. Пресметаните даночни стапки можат да се применуваат и за плаќање на данокот на промет на услуги, под услов претходно во надоместот на данокот на промет на услуги, да е засметан данокот на промет на услуги.

#### Член 28

Данокот на промет на производи даночниот обврзник-правното лице го плаќа периодично, како аконтација, и тоа: малите претпријатија во рок од пет дена, средните претпријатија во рок од 6 дена, а големите претпријатија во рок од 7 дена, по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данок на промет на производи на секои 15 дена во месецот на вредноста на продадените и наплатените производи во тој период, вклучувајќи ја и вредноста на продадените и наплатените производи по основ на комисиона и консигнациона продажба (наплатена реализација) и тоа во рок од став 1 од овој член по истекот на пресметката од 15 дена. Под наплатена реализација од овој став се смета: наплатата за продадените производи во готови пари и преку жиро-сметка, износите на побарувањата што се содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, вредноста на производите продадени на стоковен или потрошувачки кредит и вредноста на производите продадени за обврзници и чекови на граѓани. Како наплатена реализација се смета и вредноста на производите земени за сопствена потрошувачка односно за употреба, вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест, вредноста на кусокот и на расходот (кало, растур, дефект и лом), што е поголем од расходот дозволен со општиот акт, како и вредноста на производите од став 3 точка 2 на овој член, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин на плаќање на аконтација на данокот. Продажбата на производите на физички лица се смета како наплатена реализација без оглед на договореното време и рокот на плаќање. Под физичко лице од овој став не се смета лицето кое врши дејност врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој врши промет на производи на мало ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на производи врз основа на податоците во книговодството и во вонкниговодствената евиденција која се води по тарифните броеви и со исти стапки на данокот на промет за секоја продавница и друга деловна единица или за сите продавници и други деловни единици на територијата на Републиката, во рок од став 1 на овој член по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, на еден од следниве начини:

1) во висина на една шестина од утврдениот данок од претходното тримесечје – ако аконтациите на данокот на промет ги утврдува тримесечно врз основа на наплатената реализација утврдена врз основа на податоците за вкупното задолжение и пописот на залихите на крајот од секое тримесечје;

2) во висината на вкalkулираниот данок на промет – на сите количества и видови производи што се испорачани на продавница или на друга деловна единица за ради продажба на крајните потрошувачи;

3) врз основа на податоците за продадените производи со примена на пресметаните просечни даночни стапки што се утврдуваат тримесечно. Под пресметани просечни даночни стапки се подразбираат стапките утврдени од односот на вкalkулираниот данок на промет и вкупното задолжување на продавницата, односно на другата деловна единица. Така утврдените пресметани просечни даночни стапки се применуваат на наплатената реализација на секои 15 дена во месецот и

4) врз основа на податоците за продадените производи распоредени по тарифните броеви и со исти стапки на данокот на промет – ако тие податоци се обезбедуваат со механографска обработка на книговодствените податоци или со посебна даночна евиденција, со тоа што пресметка да се врши со примена на пропишаните или пресметаните даночни стапки на данокот на наплатената реализација остварена за секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот. Овие даночни обврзници можат аконтациите на данокот на промет на производи да ги утврдуваат и во висина на една шестина од утврдениот данок на промет од претходното тримесечје.

Даночниот обврзник од став 3 на овој член, кој го одбрал утврдувањето и плаќањето на аконтациите на данокот на промет на начинот од став 3 точка 1 на овој член, а првпат започнува да врши дејност (новоосновано претпријатие и друго правно лице, статусна промена и сл.), ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет до првата тримесечна пресметка на аконтацијата врз основа на податоците за продадените производи распоредени по тарифните броеви и со истите стапки на данокот на промет што ги обезбедува со механографска обработка или со посебна даночна евиденција.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој врши промет на производи на големо ги пресметува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет:

1) петнаесетдневно во рок од став 1 на овој член по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот на вредноста на продадените и наплатените производи (наплатена реализација) и

2) петнаесетдневно во рок од став 1 на овој член по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот на вредноста на продадените производи (фактурирана реализација), ако е тоа поповолно за даночниот обврзник.

Даночниот обврзник од став 5 на овој член може аконтациите на данокот на промет да ги утврдува и во висина на една шестина од утврдениот данок од претходното тримесечје.

Даночниот обврзник од став 5 на овој член, кој го избрал утврдувањето и плаќањето на аконтациите на данокот на промет на начинот од став 6, на овој член, а првпат започнува да врши дејност (новоосновано претпријатие, статусни промени и сл.) ги утврдува и ги плаќа аконтациите до првата тримесечна пресметка на аконтациите на еден од начините од став 5 на овој член.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член плаќа данок на промет на производи на вредноста на кусокот, освен на кусокот настанат поради дејство на виша сила, и на вредноста на расходите на производите над вредноста на калото, растурот, ломот и дефектот што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник, како и при земањето производи за сопствената трајна потрошувачка или употреба, односно при давањето производи без надоместок (подароци и сл.), во рок од пет дена од денот на настанување на обврските за пресметување на данокот на промет.



## Член 29

Даночниот обврзник – правно лице ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги во рок од став 1 на член 28 по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот за сите надоместоци за услугите извршени и наплатени во тој период (наплатена реализација), односно за сите услуги извршени во тој период (фактурирана реализација). Како наплатена реализација од овој став се смета: наплатата на надомест за извршени услуги во готови пари и преку жиро-сметката, износите на побарувањата содржани во инструменти за обезбедување на плаќањата и вредноста на извршените услуги наплатени преку обврзници и чекови на граѓаните.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член може да ги плаќа аконтациите на данокот на промет и во висина на една шестина од утврдениот данок на промет на услуги од претходното тримесечје.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член што ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги врз база на една шестина од пресметаниот данок од претходната тримесечна пресметка, а првпат започнува да врши дејност (новоосновани претпријатија и други правни лица, статусни промени и сл.) ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги до првата тримесечна пресметка врз основа на податоците за наплатените надомести за извршени услуги за периодот за кој ја утврдува аконтацијата, а ако не располага со податоци за наплатените надомести, аконтациите на данокот на промет ги утврдува врз основа на податоците за остварените надомести за извршени услуги.

## Член 30

Даночниот обврзник – правно лице до 10 јануари тековната година писмено ја известува надлежната Служба на општественото книговодство за начинот на пресметувањето на плаќањето на аконтациите на данокот на промет на производи, односно на данокот на промет на услуги.

Начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет не може да се менува во текот на годината, освен во случај на статусна промена. За статусната промена или за основањето на ново правно лице даночниот обврзник ја известува надлежната Служба на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на настанувањето на статусната промена односно на основањето.

## Член 31

Пресметаниот данок на промет при увозот на производи за крајна потрошувачка и на тутунски преработки, освен при увозот на моторни возила и пловни објекти, царинарницата го уплатува во рок од пет дена од денот на наплатата на тој данок.

## Член 32

Даночниот обврзник од ставовите 4, 5, 6 и 7 на член 10 односно од став 2 на член 20, од овој закон го уплатува пресметаниот данок на промет во рок од пет дена од денот на настанувањето на обврската за пресметување на данокот на промет на производи односно на услуги.

## Член 33

Даночниот обврзник – претприемач го плаќа данокот на промет на производи, односно данокот на промет на услуги според фактички остварениот промет и тоа периодично, како аконтации и конечно – за крајот од годината. Даночниот обврзник од овој став ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на производи, односно на данокот на промет на услуги во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во месецот,

односно по истекот на месецот за прометот остварен и наплатен во тој период. Како остварен и наплатен промет од овој став се подразбира наплатата за продадени производи и за извршени услуги во готови пари и преку жиро-сметка и вредноста на производите и на извршените услуги наплатени за обврзници и чекови на граѓаните. Продажбата на производите и вршењето на услуги на физички лица се смета како остварен и наплатен промет без оглед на договореното време и на рокот на плаќањето.

Даночниот обврзник – физичко лице кое врши угостителска или трговска дејност може да ги плаќа аконтациите на данокот на промет на производи и на начинот од член 28 став 3 точка 1 на овој закон ако тоа за него е поповолно. За избраниот начин на плаќање на аконтациите на данокот на промет, даночниот обврзник е должен најдоцна до 10 јануари тековната година да го известува надлежното одделение за даноци кај кого се води како даночен обврзник. Избраниот начин не може да се менува во текот на годината.

Даночниот обврзник од ставовите 1 и 2 на овој член доставува копии од уплатниците до надлежното одделение за даноци кај кого се води како даночен обврзник, како доказ за платената аконтација на данокот на промет.

### 3. Составување и поднесување на пресметка на аконтацијата и на конечната пресметка на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги

## Член 34

Даночниот обврзник – правно лице составува пресметка на аконтацијата на данокот на промет тримесечно и ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Даночниот обврзник – претприемачот што го плаќа данокот на промет според фактички остварениот промет составува пресметка на аконтација на данокот на промет месечно и ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период. Даночниот обврзник кој врши угостителска или трговска дејност составува пресметка на аконтацијата тримесечно и ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Пресметката на аконтацијата на данокот на промет правното лице ја поднесува до Службата за општественото книговодство кај која има жиро – сметка, а даночниот обврзник – физичко лице – до надлежното одделение за даноци кај која се води како даночен обврзник.

Даночниот обврзник од ставовите 1 и 2 на овој член со пресметката на аконтацијата на данокот на промет ги поднесува и налозите за уплата на разликата ако уплатените аконтации на данокот се помали од износот на даночната обврска утврдена со таа пресметка, а за повеќе уплатените износи може да поднесе барање за поврат на данокот или писмено да известува дека за повеќе уплатените износи ќе ја намали следната аконтација.

## Член 35

Даночниот обврзник – правно лице конечно го пресметува данокот на промет за изминатата година врз основа на податоците за вредноста на продадените и наплатените производи и за вредноста на извршените и наплатените услуги со состојба на 31 декември во годината за која се врши пресметката. Како наплатени продадени производи, односно како наплатени надомести за извршени услуги, во смисла на овој став, се сметаат наплатените продадени производи и извршени услуги наведени во членовите 28 и 29 на овој закон.

Конечната пресметка на данокот на промет се со-ставува и се поднесува заедно со завршната сметка.

Ако даночниот обврзник што во изминатата година ги плаќал аконтациите на данокот според член 28 став 3 точките 1, 3 и 4 од овој закон одлучил во наредната година да плаќа аконтација на данокот според точка 2 од тој став, должен е износот на вкалкулираниот данок на промет, за стоките што се затекнале на залихи на 31 декември изминатата година во продавница или во друга деловна единица, да го уплати по поднесувањето на завршната сметка.

Ако даночниот обврзник што во изминатата година ги плаќал аконтациите на данокот на промет според одредбите од член 28 став 3 точка 2 од овој закон одлучил во наредната година да плаќа аконтации на данокот на промет според одредбите од точките 1, 3 и 4 на тој став, може за износот на вкалкулираниот данок на промет за производите што се затекнале на залихи на 31 декември претходната година во продавница или во друга деловна единица, по истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за тековната година да поднесе барање за поврат на износот на данокот на промет или да го користи како аконтација за тековната година.

Ако даночниот обврзник што врши промет на производи на големо или што врши услуги во изминатата година ги плаќал аконтациите на данокот на промет според наплатените продадени производи, односно наплатените услуги, а за наредната година одлучил да плаќа аконтации според издадените фактури, конечната пресметка на данокот ќе ја состави според наплатените продадени производи односно наплатените услуги, а износот на данокот на промет содржан во ненаплатените побарувања на 31 декември претходната година ќе го уплати при поднесување на завршната сметка. Ако даночниот обврзник во изминатата година аконтациите на данокот на промет ги плаќал според издадените фактури, а за тековната година одлучил аконтациите на данокот да ги плаќа според наплатените продадени производи, односно наплатените услуги, конечната пресметка на данокот ја составува според издадените фактури, а за износот на данокот на промет содржан во побарувањата на 31 декември претходната година поднесува барање за поврат на данокот при поднесувањето на завршната сметка.

#### Член 36

Даночниот обврзник – претприемач што го плаќа данокот на промет според фактички остварениот промет, е должен до крајот на јануари тековната година да поднесе конечна пресметка на данокот на промет заедно со даночната пријава за вкупно остварениот и наплатениот промет. Како остварен и наплатен промет се подразбира остварениот и наплатениот промет наведен во член 33 од овој закон.

Конечно утврдување на данокот на промет на даночниот обврзник од став 1 на овој член врши надлежното одделение за даноци врз основа на податоците од конечната пресметка, даночната пријава и податоците со кои тој орган располага, во роковите за утврдување на данокот од вршење на стопанска или професионална дејност.

Ако во постапката на преглед се утврди дека не се водени деловните книги или не се водени уредно, данокот на промет ќе се пресмета врз основа на расположливите податоци за остварениот промет или со принципот на споредување со друг обврзник од иста или слична дејност, кој таа дејност ја врши под приближно еднакви услови, на начинот пропишан и за утврдување на данокот од вршење на стопанска или професионална дејност.

#### Член 37

На износот на данокот на промет на услуги што не е уплатен во рок пропишан со закон се плаќа камата по стапка од 0,5% за секој ден задоцнување.

Се смета дека данокот на промет не е уплатен во пропишаниот рок и кога не е уплатен на соодветна приходна сметка на Републиката.

Владата на Република Македонија може со свој пропис да ја зголеми или да ја намали висината на каматата од став 1 на овој член зависно од движењето на цените на мало во текот на годината.

#### Член 38

Од даночниот обврзник што пристигнатиот данок на промет на производи односно на услуги не го платил во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши присилно според одредбите на Законот за Службата на општествено книговодство и според други прописи – ако даночниот обврзник е правно лице, односно според одредбите на прописите за присилната наплата на даноците на физички лица – ако даночниот обврзник е физичко лице.

#### 4. Место на плаќање на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги

#### Член 39

Данокот на промет на производи, односно на услуги се плаќа според местото во кое е извршен прометот односно во кое е извршена услугата, ако со овој закон не е поинаку определено.

#### Член 40

Данокот на промет на производи се плаќа:

- 1) според местото на седиштето на правното лице односно според седиштето на деловната единица (продавница, стовариште, консигнационен склад или друга деловна единица), што производитите му ги продало непосредно на крајниот потрошувач;
- 2) при продажба на производи преку претставништва, изложбени или саемски простори – според седиштето на претставништвата, изложбените или саемските простори, без оглед на тоа од каде производитите му се испорачуваат и фактурираат на купувачот;
- 3) при продажба на производи преску проспекти или подвижни продавници – според седиштето на даночниот обврзник;
- 4) при продажба на производи што ја врши физичко лице чиј дуќан нема статус на правно лице – според седиштето на дуќанот што го извршил прометот. Ако производитите се продаваат на саеми, панаѓури и др. данокот на промет се плаќа според местото на одржувањето на саемот, панаѓурот и др;
- 5) при продажба и увоз на моторни возила, што подлежат на обврска за годишна регистрација – според седиштето, односно живеалиштето на купувачот;
- 6) при продажба на употребувани моторни возила и пловни објекти, што подлежат на обврска за годишна регистрација, што се врши меѓу физички лица – според живеалиштето на продавачот и
- 7) при продажба на производи што подлежат на обврска за годишна регистрација, а што физички или правни лица самите ги изработуваат – според живеалиштето на физичкото лице, односно седиштето на правното лице.

#### Член 41

Данок на промет на услуги се плаќа:

- 1) за услуги што ги вршат правни лица – според седиштето на правното лице, односно седиштето на деловната единица што ги извршила тие услуги;

2) за услуги на приредување на игри на среќа – според седиштето на правното лице, односно седиштето на деловната единица на правното лице приредувач на игри на среќа;

3) за услуги што ги врши физичко лице чиј дуќан нема статус на правно лице – според седиштето на дуќанот што ја извршил услугата;

4) за услуги на приредување на игри на среќа што ги врши физичко лице чиј дуќан нема статус на правно лице – според седиштето на дуќанот што го врши приредувањето на игрите на среќа и

5) на услуги на закуп на подвижни предмети – според седиштето, односно живеалиштето на закуподавецот, а за услуги на закуп на недвижности според местото во кое се наоѓа недвижноста.

## V. ИСКАЖУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

### Член 42

За производите за кои во Тарифата на данокот на промет се определени различни даночни стапки, зависно од нивниот вид, квалитет, суровински состав, цена или други својства, производителот односно увозникот е должен во фактурата за продажба на производот, односно во друг документ што го придружува продадениот производ, или на етикетата и др., да ја означи намената, видот, квалитетот, цената или друго својство на производот, а во фактурата – даночната основица, тарифниот број и стапката според која се пресметува и плаќа данокот на промет за тие производи при продажбата на крајните потрошувачи. Одредбата од овој став се однесува и на продажбата на репродукционен материјал на производствени претпријатија за изработка на производи на чиј промет се плаќа данок на промет на производи.

Се смета дека производот е изработен од определен материјал ако тој материјал е содржан во производот повеќе од 50% по вредност во однос на вкупната вредност на производот. Ако во определен производ се застапени повеќе од два различни материјали, се смета дека производот е изработен од претежно содржаниот материјал по вредност во однос на вкупната вредност на производот.

Ако два или повеќе производи се продаваат во комплет, гарнитура и слично и ако не е можно за секој таков производ да се утврди даночната основица или ако тие производи се поврзани во нераздвојна целост на продажната цена која претставува даночна основица на комплетот, гарнитурата и слично се применува највисоката даночна стапка која важи за тие производи кога посебно се пуштаат во промет.

За производите што се ослободени од плаќање данок на промет на производи, даночниот обврзник од став 1 на овој член е должен во фактурата за продажбата на тие производи да се повика на одредбата со која е воведено даночното ослободување. Во фактурата за продажба на производи што се ослободени од плаќање данок на промет според член 14 од овој закон, продавачот задолжително искажува стапка од 0%.

Одредбите од ставовите 1 и 4 на овој член се однесуваат и на трговските претпријатија што вршат промет на производи на големо кога таквите производи им ги продаваат на трговските претпријатија и дуќани што за тие производи се обврзници на данок на промет на производи, односно кога како репродукционен материјал им ги продаваат на производствени претпријатија.

Ако производителот односно увозникот од став 1, односно трговското претпријатие од став 4 на овој член

не ги внесе или неточно ги внесе во фактурата податоците од ставовите 1 и 4 на овој член, поради што во натамошниот промет даночниот обврзник нема да пресмета односно помалку ќе пресмета и ќе уплати помалку данок на промет на производи одошто требало, разликата на помалку пресметаниот и платен данок ќе се наплати од производителот, од увозникот или од трговското претпријатие.

Продавачот на моторни возила и пловни објекти кои подлежат на обврска за годишна регистрација во фактурата го искажува соодветниот тарифен број, даночната стапка и износот на данокот на промет на производи, како и забелешка дека данокот на промет го плаќа купувачот во рок од пет дена од денот на издавањето на фактурата. Продавачот, без одлагање, а најдоцна во рок од три дена фактурата ја доставува до надлежното одделение за даноци во местото на живеалиштето на физичкото лице, односно во седиштето на правното лице.

Ако моторни возила што подлежат на обврска за годишна регистрација увезуваат физички лица, царинаницата е должна во рок од три дена од денот на царинењето на моторните возила писмено да го известат за тоа надлежното одделение за даноци.

### Член 43

Даночниот обврзник – правно лице е должно во своето книговодство да обезбеди податоци за даночните основици според тарифните броеви и истите даночни стапки врз основа на кои се утврдува и плаќа аконтацијата на данокот и составува и поднесува пресметка за тие аконтации. Аналитичко евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист тарифен број или од други тарифни броеви, даночниот обврзник може да обезбеди и со вон книговодствена евиденција.

Производителите на алкохол (етанол) и продавачите на алкохол (етанол) на големо се должни во своето книговодство да обезбедат податоци за производите, односно за продадените количества алкохол (етанол) според намената за која е продаден. Купувачите на алкохол (етанол) се должни да водат посебна книга за потрошокот на алкохол (етанол) набавен без плаќање данок на промет, односно за алкохол (етанол) набавен за потребите од точка 4 на тарифниот број 4 од Тарифата на данокот на промет или набавен за натамошна продажба.

Заради овозможување контрола за користењето на производите набавени без плаќање данок на промет на производи или со плаќање по пониска стапка, купувачот-правно лице е должен да води евиденција за набавката и за потрошокот на тие производи по вид, количество и вредност на производите, која мора да се совпаѓа со податоците од фактурата за купувањето, приемницата, доставницата, товарниот лист или други документи.

Даночниот обврзник – правно лице кое вградува, односно заменува делови без надоместок во гарантен рок води евиденција за потрошокот на тие делови.

### Член 44

Даночниот обврзник – претприемачот е должен да води книга на прометот, книга на набавката и употребата на репродукциониот материјал и опремата и книги на жиро-сметките. Ако даночниот обврзник – физичко лице кое врши трговска дејност е должен, според прописот со кој се регулира трговијата, да води евиденции за прометот што во себе содржат и податоци за данокот на промет, не е должен да ја води книгата на прометот од овој став.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој врши угостителска и трговска дејност, покрај деловните книги од став 1 на овој член, води и книга за

пресметката на данокот на промет, во која ги искажува податоците за даночните основици и даночните стапки врз основа на кои ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој произведува и преработува предмети од кршено злато (златар) покрај деловните книги од став 1 на овој член, е должен да води и евиденција за купување на кршено злато, евиденција за преработка на кршено злато и евиденција за производството и продажбата на предмети од злато. Даночниот обврзник е должен за секое количество на купено кршено злато да му издаде потврда на продавачот на тоа злато.

Формата и содржината, како и начинот на искажувањето и евидентирањето на деловните промени односно на водењето на книгите и евиденцијата се утврдуваат со прописот донесен врз основа на член 67 од овој закон. Книгата за прометот, книгата на пресметката на данокот на промет, книгата на набавката и употребата на репродукциониот материјал и опремата, книгата на жиро-сметките и евиденциите за купување, производство и продажба на злато претходно ги заверува надлежното одделение за даноци.

#### Член 45

Даночниот обврзник – правно лице и претприемач за секој поединечно остварен промет на производи односно за секоја поединечно извршена услуга е должен на купувачот на производите, односно на корисникот на услугите да му издаде сметка (фактура) за видот, количеството и цената на продадените производи односно на извршените услуги, а ако прометот се евидентира преку регистар – каса и соодветниот исечок од касената лента на која тој промет е евидентиран да му го издаде на купувачот на производите односно на корисникот на услугите. Сметките, односно отсечоците од касената лента се даночно-книговодствена документација за даночниот обврзник врз основа на која се евидентира остварениот промет. Обврската за издавање на сметка, односно за регистрирање на прометот преку регистар – каса се однесува на секое физичко лице кое кај даночниот обврзник продава производи односно врши услуга.

По исклучок од став 1 на овој член, обврската за издавање сметка, односно за регистрирање на прометот преку регистар-каса не се однесува на продавачите на дневен печат кои промет на производи вршат преку киоск, на прометот преку тезги на пазаришта и други слободни простори.

Како даночен обврзник – физичко лице од став 1 на овој член се подразбира физичкото лице кое продава производи односно врши услуги врз основа на одобрение од надлежен орган, а данок на промет плаќа според фактички остварениот промет. Блок – сметките односно контролните ленти што ги издава физичкото лице, односно врз основа на кои се евидентира прометот, пред употребата ги заверува надлежното одделение за даноци.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член е должен за продадените производи, односно за извршените услуги задолжително да му издаде на купувачот сметка (фактура) односно соодветен исечок од касената лента без оглед на тоа дали купувачот тоа посебно го барал или не. Купувачот на производот, односно корисникот на извршена услуга е должен таквиот даночен документ да го сочува непосредно по излегувањето од дуќанот или од другиот деловен објект и да му покаже, по барање на органот надлежен за работа на контрола.

#### Член 46

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи што врши промет на производи по продажните цени со засметан (вкalkулиран) данок на промет на

производи, а тој данок се зголемува, намалува или укинува е должен на денот на влегувањето во сила на прописот со кој се зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи, да изврши попис на производите на залихи и да ги утврди новите продажни цени со зголемениот, намалениот, односно укинатиот данок на промет на производи. Даночниот обврзник е должен по еден примерок од записникот за пописот на производите на залихи и за данокот на промет содржан на тие залихи веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да достави до надлежната пазарна инспекција.

Трговските претпријатија и дуќани без својство на правно лице и угостителските претпријатија и дуќани без својство на правно лице, што според одредбите на овој закон се сметаат како крајни потрошувачи на тутунски преработки, се должни при промената на даночните стапки за преработките од тутун да постапат според ставот 1 од овој член и утврдената позитивна разлика на данокот да ја уплатат во рок од седум дена од денот на извршениот попис, и за износот на негативната разлика можат да бараат поврат на данокот.

## VI. ЗАСТАРЕНОСТ

### Член 47

Правото на утврдување даночна обврска и на наплатување на данокот на промет, на каматата и на трошоците за присилна наплата застарува за пет години од истекот на годината во која настанала даночната обврска.

Правото на даночниот обврзник на поврат на износот платен на име данок на промет, камата и трошоци за присилна наплата и парични казни што не требало да ги плати застарува за пет години од истекот на годината во која е извршено плаќањето.

### Член 48

Рокот на застареност на правото на утврдување на даночната обврска и на наплатување на данокот на промет се прекинува со секое службено дејствие на надлежниот орган извршено заради наплата односно определување на данокот на промет.

Рокот на застареност на правото на поврат на неправилно платен данок на промет, камата, трошоци за присилна наплата и парични казни се прекинува со секое дејствие на даночниот обврзник, односно на казнето лице преземено кај надлежниот орган заради тој поврат.

По секој прекин на рокот на застареност почнува да тече нов рок на застареност.

Застареност настапува во секој случај по истекот на десет години од денот кога таа првпат почнала да тече.

## VII. КОНТРОЛА НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

### Член 49

Контрола на пресметувањето и на плаќањето на данокот на промет кај даночните обврзници – правни лица врши Службата на општественото книговодство.

Контрола на пресметувањето и на плаќањето на данокот на промет кај даночниот обврзник – физичко лице чиј дуќан нема статус на правно лице, како и кај другите физички лица – даночни обврзници врши надлежното одделение за даноци.

Во вршењето на контролата, надлежните органи се овластени да ги прегледуваат деловните книги, другите евиденции и исправи, документацијата и деловните помошни простории. Под деловни и помошни простории се подразбираат и станбените и другите простории во кои даночниот обврзник ја врши дејноста

од која настанува обврската за плаќање на данок на промет.

Надлежното одделение за даноци може да врши преглед на исправноста и пресметувањето и на плаќањето на данок на промет кај даночните обврзници – правни лица и кон наодот да поднесе барање до надлежната Служба на општественото книговодство да донесе решение за наплата на данокот. Надлежната Служба на општественото книговодство е должна да донесе решение по тоа барање за наплата на данокот или за одбивање на барањето.

По исклучок, ако наодот од став 4 на овој член не ги содржи сите потребни елементи за донесување решение за наплата на данокот, надлежната Служба на општественото книговодство може наодот да му го врати на надлежното одделение за даноци од став 4 на овој член кој го поднел барањето заради утврдување на потребните елементи, а може, по потреба, да спроведе и нова постапка според одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство.

## VIII. ПРАВНИ СРЕДСТВА

### Член 50

Против решението на надлежната Служба на општественото книговодство за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет можат да се употребат правни средства според одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство.

Против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет што го донесува надлежното одделение за даноци, жалба се поднесува до Министерството за финансии.

Против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет што го донесува царинскиот орган, жалба се поднесува според царинските прописи.

## IX. ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА

### Член 51

Органот за контрола кој го донел решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет, самиот или на барање од даночниот обврзник, ќе ги обнови постапката за утврдување на даночната обврска и постапката за наплата на данокот во рок од три години од денот на правосилноста на тоа решение, ако дополнително се дознаат фактите или се поднесат доказите што не биле познати при донесувањето на решението, како и во другите случаи предвидени со Законот за општата управна постапка.

Ако против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет е изјавена жалба, обнова на постапката одобрува органот што решавал по жалбата.

Измена на решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет по предлогот за обнова на постапката донесува органот што го донел решението во прв степен.

Постапката за измена на правосилно решение за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет што го плаќаат даночните обврзници – правни лица се спроведува според одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство, а за данокот на промет што го плаќаат даночните обврзници – физички лица – според соодветните одредби на прописите за даноците на физичките лица.

### Член 52

Правосилното решение за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет за даночните обврзници што не се правни лица може да се измени и по службена должност, во рок од пет години од денот на правосилноста на решението, ако се утврди дека прописите се несправилно применети на штета или во корист на даночниот обврзник или ако се утврдат сметковни грешки.

### Член 53

Одредбите на член 252 на Законот за општата управна постапка не се применуваат ако обновата на постапката се врши во постапката за утврдување на даночната обврска и за наплатување на данокот на промет.

## X. ПОВРАТ НА ДАНОКОТ

### Член 54

Даночниот обврзник од кого е наплатен данокот на промет, а кој не бил должен да плати, има право на поврат на платениот данок и платената камата, на трошоците за присилна наплата и парична казна.

Даночниот обврзник – правно лице поднесува барање за поврат на погрешно или на повеќе платен данок на промет до Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка а даночниот обврзник – физичко лице – до надлежното одделение за даноци.

Барањето може да се поднесе само ако купувачот што го платил данокот на промет писмено побарал од даночниот обврзник поврат на погрешно или на повеќе платениот данок на промет. Кон барањето даночниот обврзник приложува и докази за платениот данок. Повратот на данокот на промет се врши врз товар на соодветната уплатна сметка, а во корист на купувачот.

Даночниот обврзник – правно и физичко лице што погрешно пресметал и уплатил данок на промет од средствата со кои располага, а кој не бил должен да го плати, поднесува барање за поврат на така платениот данок до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство, односно до надлежното одделение за даноци. Повратот на данокот се врши врз товар на соодветна уплатна сметка, а во корист на даночниот обврзник.

Физичкото лице – купувач кое платило данок на промет на производи на моторно возило или на пловен објект што подлежи на обврска за годишна регистрација, или платил камата, парична казна и трошоци на присилна наплата, што не бил должен да ги плати, поднесува барање за поврат на платениот данок, каматата, паричната казна и трошоците на присилната наплата до надлежното одделение за даноци во која е платен данокот.

Купувачот – странско физичко лице има право на поврат на платениот данок на промет на производи купени од продавачот – правно лице што ги изнесува со себе од земјата под услов вредноста на купените производи по една фактура да не изнесува помалку од 1.000 денари.

Правото на поврат од став 1 на овој член не се однесува на купените нафтени деривати (тарифен број 2), на тутунските преработки (тарифен број 3) и на алкохол – станол (Тарифен број 4).

Владата на Република Македонија донесува прописи за начинот и условите за поврат на платениот данок на промет во согласност со одредбите од ставовите 5 и 6 на овој член.

Барањето за поврат на погрешно или повеќе платен данок на промет при увозот и се поднесува на царинарницата што го пресметала и наплатила данокот.

Правото на поврат на данокот, каматата, паричната казна и трошоците за присилна наплата надлежниот орган го утврдува со решение.

## XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

### Член 55

Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе се казни за стопански престап правното лице:

1) ако во својство на купувач, при набавката на производи му даде на продавачот неточни или неистинити податоци врз основа на кои ги набавува производите за намените, поради кои според закон не се

плаќа данок на промет или се плаќа по стапка пониска од стапката пропишана со Тарифата на данокот на промет (членовите 5,6 и 7 и тарифен број 8);

2) ако набавените производи што претставуваат материјал за репродукција или опрема ги употреби за други цели, а не за целите предвидени со овој закон или ако производите набавени со повластена стапка ги употреби за целите за кои не е пропишана повластена стапка (членовите 5,6 и 7 и тарифен број 2 точка 6 тарифен број 4 и тарифен број 8 на Тарифата на данокот на промет);

3) ако набавените производи на кои не е платен данок на промет на производи поради нивната намена или на чијшто промет е платен данок на промет на производи по пониска стапка му ги продаде, без пресметување на данокот или со пресметување на данок по пониска стапка, на купувачот кој според одредбите на овој закон нема право на повластена набавка (членовите 5,6 и 7 тарифните броеви 2,4 и 8 на Тарифата на данокот на промет);

4) ако во фактурата за продажба на производи не ги внесе пропишаните податоци или внесе неточни податоци (член 42 ставовите 1 и 4);

5) ако во својство на продавач пушта во промет странски цигари без ознака на фирмата на домашниот увозник, односно цигари што се илегално внесени во земјата (тарифен број 3 на Тарифата на данокот на промет), и

6) ако во својство на продавач на производи, во рок од седум дена од денот на издавањето на фактурата, не достави копија на фактурата за продажба на градежен материјал на индивидуален земјоделски производител, а за продажба извршена на угостителски, трговски или друг дуќан кој нема статус на правно лице до надлежното одделение за даноци кој на купувачот му го издал одобрението за вршење на дејноста (член 6 став 3 и член 8 став 1);

7) ако не води евиденција по количества и видови производи на начинот предвиден со овој закон или ако ја води неточно (член 43);

8) ако при промената на даночните стапки не изврши попис на производите на залихи или ако во новите цени не го вкалкулира зголемениот, односно намалениот данок на промет (член 46); и

9) ако употреби масло за горење екстра лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно специјално (ЛС) за целите за кои според овој закон не можат да се употребуваат, односно да се користат (тарифен број 2 на Тарифата на данокот на промет).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице со парична казна од 150.000 до 250.000 денари.

За стопански престап направен во смисла на точка 9 од овој член на даночниот обврзник – правно лице покрај паричната казна, му се изрекува и заштитна мерка одземање на моторното возило (камионот, патничкиот автомобил и др.), тракторот, пловниот објект или другиот мотор со кој таквото дело е направено.

#### Член 56

Тој што во својство на одговорно лице кај правно лице, а заради стекнување противправна имотна корист или заради шескулација на пазарот, увезува или пушта во промет странски цигари без ознака на фирмата на увозникот ќе се казни за кривично дело со затвор до пет години (тарифен број 3 од Тарифата). Тој што во својство на одговорно лице во правно лице, заради овозможување да се стекне противправна имотна корист, или заради овозможување да се одбегне обврската за плаќање на данокот на промет на даночните обврзници – самостојни трговски, угостителски и други дуќани, не достави копија од фактурата до надлежното одделение за даноци, ќе се казни за кривично

дело со затвор од една година (член 6 став 3 и член 8 став 1).

#### Член 57

Со парична казна од 250.000 до 450.000 денари ќе се казни за стопански престап даночниот обврзник – правно лице:

1) ако не пресмета или неточно ги пресмета данокот на промет или ако пресметаниот данок не го уплати на пропишаната сметка (членовите 25 и 26);

2) ако данокот на промет на производи и услуги не го пресметува на начинот предвиден со овој закон, односно ако го пресметува неточно или ако пресметаниот данок не го уплати во пропишаниот рок (членовите 28 и 29); и

3) ако не го пресмета како исплатувач на приходи и не го уплати данокот на производи односно на услуги (член 32).

За дејствија од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице со парична казна од 150.000 до 250.000 денари.

#### Член 58

Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе се казни за стопански престап правното лице како даночен обврзник:

1) ако не поднесе или ненавремено поднесе пресметка на аконтациите на данокот на промет или конечна пресметка на данокот на промет (членовите 34 и 35);

2) ако не му издаде на купувачот сметка или исчок од касената лента при продажбата на производи или вршењето на услуги (член 45);

3) ако го спречува овластеното лице при вршењето контрола на пресметката и на плаќањето на данокот на промет (член 49);

4) ако приредува игри на среќа без одобрение од надлежниот орган (тарифен број 4); и

5) ако продавачот не испостави и не испрати веднаш односно без одлагање, а најдолго во рок од три дена од денот на извршувањето на прометот, копија од фактурата за продажба на моторното возило до надлежното одделение за даноци според местото на седиштето, односно на живалиштето на купувачот – даночен обврзник (член 42).

За дејствија од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице со парична казна од 150.000 до 250.000 денари.

#### Член 59

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице – претприемач како даночен обврзник:

1) ако при промената на даночните стапки не изврши попис на производите на залихи или ако во новите цени не го вкалкулира зголемениот, односно намалениот данок на промет (член 46);

2) ако не му издаде на купувачот сметка или исчок од касената лента при продажбата на производи или при вршењето на услуги (член 45);

3) ако го спречува овластеното лице при вршењето контролата на пресметката или на плаќање на данокот на промет (член 49);

4) ако книгата на прометот и книгата на пресметката на данокот на промет на производите, односно на другите даночни евиденции пропишани со овој закон ги води неажурно и неточно (член 44 став 5);

5) ако приредува игри на среќа без одобрение од надлежниот орган (тарифен број 4) или ако во пропишаниот рок не го извести Министерството за финансии, којшто води посебен регистар за даночните обвр-



рзници, за издадените одобренја за приредување игри на среќа; и

б) ако не го извести надлежното одделение за даноци за продажба на опрема и репродукционен материјал набавена без плаќање на данокот на промет пред истекот на рокот од пет години (член 6 став 3).

Со парична казна во износ од 100.000 денари ќе се казни и физичко лице кое кај даночниот обврзник врши промет на производи, односно врши услуги ако не издаде сметка односно ако не го регистрира прометот преку регистар – каса и ако даночниот обврзник му обезбедил издавање на сметка, односно регистрирање на прометот преку регистар – каса (член 45 став 1).

#### Член 60

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице – претприемач како даночен обврзник:

1) ако набавениот градежен материјал го употреби за други цели, освен за целите предвидени со овој закон (член 5 став 1 точка 8);

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета данокот на промет или ако данокот не го уплати (членовите 25, 26 и 33); и

3) ако употреби масло за горење екстра лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно специјално (ЛС) за целите за кои според овој закон не можат да се употребуваат односно користат (тарифен број 2 од Тарифата).

За прекршок направен во смисла на точка 3 став 1 од овој член на физичкото лице, покрај паричната казна, му се изрекува и заштитна мерка одземање на моторното возило (камионот, патничкиот автомобил и др.), тракторот, пловниот објект или другиот мотор со кој е сторено таквото дело.

#### Член 61

За кривично дело со затвор до пет години ќе се казни физичко лице ако пушта во промет странски цигари без ознака на фирмата на домашниот увозник, односно цигари илгално внесени во земјата заради стекнување противправна имотна корист или шпекулација на пазарот (тарифен број 3 од Тарифата).

#### Член 62

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице – претприемач како обврзник на данокот:

1) ако не води книга за прометот, книга на пресметката на данокот на промет на производите и другите даночни евиденции пропишани со овој закон;

2) ако не поднесе или ненавремено поднесе пресметка на аконтациите на данокот на промет или ако не поднесе или ненавремено поднесе копии на уплатниците како доказ за платената аконтација на данокот на промет (членовите 33 и 34); и

3) ако не поднесе или ненавремено поднесе конечна пресметка на данокот на промет (член 36).

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се казни и физичкото лице ако во моторното возило или во друг мотор на купувачот сипе масло за горење екстра лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно специјално (ЛС) наместо дизел-гориво (тарифен број 2 на Тарифата).

#### Член 63

На купувачот на производите, односно на корисникот на услугите на кои се плаќа данок на промет според овој закон може да му се изрече казна за прекршок на самото место во износ од 500 денари ако одбие да му ја покаже сметката или исечокот од касената лента на надлежниот орган за контрола што требало да му ја издаде продавачот на производите или извршителот на услугите (член 45).

## ХII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

### Член 64

По исклучок на одредбата на член 14 од овој закон Владата на Република Македонија може, како привремена мерка на тековната економска политика да пропише данокот на промет на производи да се плаќа и на прометот:

1) на основните производи на земјоделството и рибарството, ако е тоа потребно заради усогласување на односите во цените и

2) на одделни производи наменети за извоз, ако е тоа потребно заради стабилноста на стопанството и снабденоста на пазарот.

Привремената мерка од став 1 точки 1 и 2 на овој член може да трае најдолго една година. Владата на Република Македонија го известува Собранието на Република Македонија за почетокот на примената, траењето и престанокот на привремената мерка.

### Член 65

Тарифата на данокот на промет е составен дел на овој закон.

Со Тарифата на данокот на промет се определуваат производите и услугите на кои се пресметува и се плаќа данок и се утврдуваат даночните стапки.

### Член 66

Заради спречување и отстранување на растројствата на пазарот, односно во стопанството или поради други вонредни потреби на земјата, Владата на Република Македонија може, како привремена мерка на тековната економска политика, да ги зголемува стапките на данокот на промет на одделни производи или за група производи што се определени во Тарифата на данокот на промет до 50%, а може тие стапки да ги намалува и да ги укинува.

Привремената мерка од став 1 на овој член може да трае најдолго шест месеци, а Владата на Република Македонија има обврска за почетокот, траењето и завршувањето на таквата мерка писмено да го известат Собранието на Република Македонија веднаш, а најдоцна во рок од седум дена.

### Член 67

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за примената на даночните стапки, за примсната на одредбите на законот за даночните олеснувања и ослободувања, за начинот на водењето евиденција за прометот по различни стапки, односно за даночните основици, за начинот на периодичното и конечното пресметување и плаќање на данокот на промет, за местото на плаќање на данокот, начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат даночните стапки на данокот на промет на производи и начинот на пресметување и уплатување на разликата на данокот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## ХIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 68

До воспоставувањето на редовни односи во стопанската размена и плаќање меѓу суверените држави од поранешната СФРЈ, не се пресметува и не се плаќа данок на промет на тутунските преработки од Република Македонија продадени во Република Словенија, Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и Република Србија.

Даночен обврзник на данокот на промет на тутунските преработки е правно лице и физичко лице кое врши трговска или угостителска дејност во Република Македонија, кои тие тутунски преработки ги набавило од Република Словенија, Република Хрватска, Репу-

блика Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и Република Србија.

#### Член 69

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува важноста на Законот за привремени мерки за данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ број 4/91) и Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91).

#### Член 70

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

#### Данок на промет на производи

##### Тарифен број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка освен прометот на производите што се предвидени во другите тарифни броеви од оваа тарифа или за кои со овој закон е предвидено даночно ослободување, данок на промет на производите се плаќа по стапка ..... од 42%.

##### Тарифен број 2

На прометот на нафтени деривати данокот на промет на производи се плаќа, и тоа:

- 1) моторен бензин
  - МБ – 86 и МБ – 98 ..... 40%
  - БМБ – 95 ..... 15%
- 2) дизел-гориво (Д-1, Д-2, Д-3), масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) ..... 35%
- 3) млазно гориво и авионски бензин ..... 20%
- 4) петролеј за мотори, петролеј за осветлување, авионски и моторни масла, минерални и мазивни масла и масти, хипондни и други минерални масла и масти, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин ..... 10%
- 5) течен нафтен гас ..... 3%

Ако течниот нафтен гас се користи со помош на специјални уреди за погон на моторни возила и моторни пловни објекти ..... 40%

##### 6) масло за горење - мазут, и тоа:

– лесно (Л), средно (С), тешко (Т) екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ) .... 10%

Ако правните лица набавуваат масло за горење – мазут под условите и на начинот од член 6 на овој закон исклучително за потрошувачка во: производството на сурово железо во високи печки; производството на челик во Сименс-Мартинови печки, како и на челик во длабински и загревни печки; производството на алуминиум – во сите фази (процесот на расчленување на бокситот со помош на натриум-хидроксид); процесот на впарување на база, заради добивање на глина; процесот на производството на глина во фазата на калцинација, односно печење на алуминиум-хидрати; процесот на одржување на електролити и алуминиум во течна состојба на определена температура во собирните печки; процесот на производството на легури од алуминиум во собирни печки; производството на фероникел; производство на цемент; производството на бакаронец во пламени печки, топењето на влошки за рафикација на тодилници на олово, цинк и антимон; производството на огноотпорен материјал во торациони печки; процесот на синтерирање на керамички производи; топењето на суровини (на кварцен песок, доломит, натрин фелдспат, калцинирана сода) во стакларски печки; производството на амба-

лажно и шупликаво стакло; прехранбената индустрија (производството на шеќер и масло за јадење); индустријата на градежниот материјал; термоелектраните на јаглен во кои се користи мазут за потпалување во термоелектраните и топланите на мазут со моќност поголема од 30 МВ – се плаќа данок на промет на производите по стапка од ..... 3%.

#### Забелешки:

1. Пред пуштањето во промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) производителот мора во рафинеријата да ги бојоса со јасно црвена боја. Ако тие масла се увезуваат, увозникот е должен овие деривати да ги бојоса со јасно црвена боја пред испораката на нарачувачот за чија сметка се увезени дериватите.

2. Маслото за горење екстра лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно специјално (ЛС) од точка 2 на овој тарифен број не смее под никаков услов да се користи за погон на моторни возила од сите видови, пловни објекти или други мотори.

Контрола на употребата и користењето на маслото за горење од став 1 точка 2 и на течниот нафтен гас од точка 5 на овој тарифен број во моторните возила, пловните објекти и во другите мотори вршат овластените работници на сообраќајната полиција и на пазарната, односно на даночната инспекција.

##### Тарифен број 3

На прометот на преработки од тутун данок на промет на производите се плаќа, и тоа:

- 1) на сите видови увозни и лиценчни цигари...65%
- 2) на сите видови екстра домашни цигари ... 50%
- 3) на сите видови цигари од квалитетните групи I до IV ..... 40%
- 4) на режан тутун од сите видови и квалитети, цигари,цигарилоси, тутун за лулиња и тутун за цваќање и бурмут ..... 15%

#### Забелешка:

1. Странски цигари во промет без ознака на фирмата на домашен увозник се сметаат како цигари што илгално се увезени и на кои не е пресметан и платен данок на промет на производи. Ознаката на увозникот мора на кутијата да се втисне непосредно со печатење или со налепница која треба да биде залепена на амбалажата под целофанската или друга хартија со која е обложена кутијата (амбалажата).

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цигарите произведени по странска лиценца во домашно претпријатие.

##### Тарифен број 4

На прометот на алкохолни пијалаци, освежителни безалкохолни пијалаци, минерални газирани води и алкохоли (етаноли) данок на промет на производи се плаќа, и тоа:

- 1) на природни вина, специјални вина, медицински вина, медовина и јаболковица ..... 17%
- 2) на природна ракија и вињак ..... 60%
- 3) на други жестоки пијалаци ..... 90%
- 4) на пиво ..... 57%
- 5) на минерални и газирани води, освежителни газирани и безалкохолни пијалаци, ароматизирани сирупии и пијалаци што содржат алкохол до 2% ..... 25%
- 6) на алкохол (етанол);
  - за конзервирање на препарати и пулпирање на овошје и зеленчук, за производство на парфимериски и козметички производи и за денатуриран алкохол за гориво ..... 10%
  - за производство на алкохолни пијалаци ... 23%

## Забелешки:

1. Под алкохолни пијалаци, во смисла на овој тарифен број, се подразбираат пијалациите што содржат повеќе од 2% алкохол.

2. Како природни вина од точка 1 на овој тарифен број се сметаат и полуснливите вина, како и природните десертни вина.

Специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизирани) спаѓаат во точка 1 на овој тарифен број.

3. Под пиво се подразбира алкохолен пијалак што се пушта во прометот како пиво, без оглед на содржината на алкохолот.

4. При продажбата на вински дестилат на крајните потрошувачки, освен продажбата на вински дестилат под условите и на начинот од член 7 на овој закон како репродукционен материјал, основниот данок на промет се плаќа по стапката од точка 1 на овој тарифен број.

Ако на винскиот дестилат, без оглед на содржината на алкохолот, му се додава шеќер и некои други состојки, таквиот алкохолен пијалак спаѓа во другите алкохолни пијалаци од точка 1 на овој тарифен број.

5. Како освежителни газирани безалкохолни пијалаци и ароматизирани сирупи, односно минерални и газирани води од точка 3 на овој тарифен број се сметаат пијалациите што содржат алкохол најмногу 2%. Ако тие пијалаци содржат повеќе од 2% алкохол, спаѓаат во другите алкохолни пијалаци од точка 2 на овој тарифен број.

6. На прометот на алкохоли (етаноли) на крајните потрошувачи (продажбата во трговијата, во аптеките), како и на другите видови алкохоли данокот на промет на производите се плаќа по стапката од тарифен број 1 на оваа тарифа.

7. Производственото претпријатие и другите купувачи кои алкохолот (етанолот) го набавуваат исклучително за целите определени, во точка 4 на овој тарифен број можат алкохолот да го набавуваат за тие цели под условите од член 6 на овој закон непосредно од производственото претпријатие, од увозникот или од трговското претпријатие регистрирано за промет на алкохол (етанол) на големо. На алкохолот што купувачите ќе го купат на друг начин или од други продавачи се пресметува и се плаќа данок по стапката од точка 6 на овој тарифен број зголемена за десет пати.

8. Од производителот, увозникот односно од продавачот кој алкохолот ќе го продаде како природна ракија или како друг алкохолен пијалак, односно друг производ ќе се наплати покрај данокот на промет на стапката од точка 6 на овој тарифен број и данок на стапката од точка 1 на овој тарифен број.

## Тарифен број 5

На прометот на патнички автомобили данокот на промет на производи се плаќа според работната зафатнина на моторот и тоа

- 1) за работна зафатнина на моторот до 1,8 литри 30%
- 2) за работна зафатнина на моторот над 1,8 литри 55%

На прометот на патнички автомобили со вграден катализатор за употреба на безоловен бензин се намалуваат даночните стапки од овој тарифен број за 10% од пропишаната стапка

## Забелешки

1. под патнички автомобили од овој тарифен број се подразбираат автомобилите за превоз на патници со најмногу девет седишта, вклучувајќи го и седиштето

то за возачот што се изработени според југословенскиот стандард ЈУС М. НО. 010-1.2.2.3.1.1.

2. Во производите од овој тарифен број не спаѓаат: теренски моторни возила, специјални санитарски возила со вградени уреди за болни, специјални возила за потребите на полицијата и армијата и патролната служба со вградени уреди и комби-возила. На прометот на тие возила се применува тарифниот број 8 од оваа тарифа. Како специјални возила од овој став не се сметаат патничките автомобили адаптирани за обука на возачи (дупли команди, исфрлени седишта и друго, патничките автомобили за давање помош на патштата, патнички ПТТ возила и слично. Како теренско моторно возило се смета моторното возило со најмалку две погонски оски, односно со два диференцијали.

## Тарифен број 6

На прометот на следниве производи данокот на промет на производи се плаќа, и тоа:

по стапката од 7% на прометот на детска машка или детска женска облека до број 14 заклучно и на детски машки или детски женски обувки до број 34 заклучно;

по стапка од 22,5% на прометот на:

1) облека, ткаенини и други текстилни производи

и

2) обувки;

по стапка од 28,5% на прометот на:

1) мебел;

2) телевизори;

3) радио-приемници, видео-рекордери и плесери, радио-касетофони, грамофони и музички столбови;

4) фрижидери и замрзнувачи;

5) машини за перење алишта и машини за миене садови;

6) бојлери, кади, мијалници, мијалници за садови, ВЦ шолји и водокотлиња, славини и туш-батерии;

7) метални садови,

8) електрични пегли;

9) електрични и шпорети на гас и комбинирани шпорети на гас и струја, трајножаречки печки и шпорети во кои се гори јаглен, и печки и шпорети на цврсто гориво (дрво, јаглен).

10) правосмукалки;

11) машини за шисење.

12) керамички производи за градежништвото, тули, керамиди, блокови, градежен материјал изработен од гас, бетон, градежен термоизолационен материјал изграден од минерални материји, стаклена волна, плута, синтетички материјали и битумен и хидроизолациони материјали изработени врз база на битумени;

13) градежна столарија и сите видови дрвни плочи (шперплочи, лесонит-плочи, панел-плочи, плочи-иверници и облагородени дрвни плочи);

14) кожи, вештачки кожи, скај, природни крзна и производи од кожа, освен производите на чиј промет се плаќа данок по други тарифни броеви од оваа тарифа или за кои е заведено даночно ослободување;

15) гума и производи од гума, освен производите на чиј промет данок се плаќа по други тарифни броеви од оваа тарифа или за кои е заведено даночно ослободување;

16) приколки на патнички автомобили и

17) велосипеди и трицикли, велосипеди и трицикли со мотор моторни велосипеди, чија работна зафатнина на моторот не поминува 100 см<sup>3</sup> и детски колички (колички за бесбиња).

## Забелешки:

1. Под текстилни производи од став 2 точка 1 на овој тарифен број се подразбираат: готови производи изработени од текстил или претежно од текстилни материјали; сите видови машки и женски облека над број 14; текстилни предива и конец; тил, тантели, ленти, везови и други позамантериски стоки; специјални текстилни ткаенини (филцеви, повлечени или импрегнирани ткаенини, вклучувајќи и еластични ткаенини и пластифицирана позамантерија); јажиња, кабли и канапи од текстилни материјали и изработки од тие материјали (рибарски мрежи) и други мрежести изработки од јажарија, фишеци и шапки; вата и предмети од газа; завои, фитили од текстилни влакна, ткаенини и други текстилни предмети за техничка употреба; цевки за пумпи и слични цевки од текстилни материјали; ремени за транспортери и трансмисии од текстилни материјали; други производи од текстилни материјали (вреќи, кеси, церади, шатори, платнени покриви, едра и други стоки од церада); кебиња и прекривки, креветска постелнина и други предмети за преслекување, вклучувајќи и чаршави за маса и салвети; јоргани, душеци, перници, крпи за бришење лице, завеси, драпери и прекривки за кревети и софи и други текстилни предмети за домаќинство; ткаенини за чадори и сонцобрани; мрежи за купување; знамиња; покривки за под (теписи, килими и други простирки); таписерии, облека и постелнина од текстилни ткаенини, плетени или преплетени ткаенини; прибор за облекување од текстилни ткаенини и плетени и преплетени ткаенини; шамивчиња, шалови, марами, велови, машини, околувратници, манжетни, тантелни набори, стезници, нарамници, подврски, нараквици, чорапи, кратки чорапи и слично, капи и шапки и други текстилни производи.

2. Под обувки од став 2 точка 2 на овој тарифен број се подразбираат сите видови машки и женски обувки изработени од кожа, гума, пластика или комбинирани од тие или од други сировини и материјали над број 34.

3. Под мебел од став 3 точка 1 на овој тарифен број се подразбираат, без оглед на тоа од кој материјал се изработени (дрво, иверица, пластика, кожа, гума, метал и други и комбинирани); ормани, кревети, каучи, отомани, маси, столови, клупи, столови со наслон, фотелји, полуфотелји, креденци, витрини, тезги (пултови), полици (сталажи), корнизи, лежалки, закачалки за облека (сидни и стоечки), друг мебел (луксурни соби, трпезарии, спални соби и друго, влошки со федери („јоги душеци“ и слично), маски за радијатори, огледала рекреативни маси и скали, шалтери и друг мебел.

Под садови од став 3 точка 7 на овој тарифен број се подразбираат: тенџериња, лонци, чинии, чаши, лажици, виљушки, ножеви и друго освен производите кај кои благородните метали (злато, сребро и друго) се застапени со повеќе од 2%.

4. Под градежна столарија од став 3 на точка 13 на овој тарифен број се подразбираат и обработени ламперии со перо, јатор или врез, жлебени и слично, паркет, врати, прозорци, капаци и други слични производи без оглед на тоа од кој материјал се изработени (дрво, метал, пластика и комбинација на тие и на други материјали).

5. Под производи од став 3 точка 14 на овој тарифен број изработени од кожа (обработена и друго) и од крзно од домашни животни, вештачка кожа или скај или во комбинација на тие материјали, се подразбираат: сета облека – машка, женска и детска, без оглед на бројот и големината, куфери, нессери, торби и други чангарски производи (кеси, портотфели, торби за мапи, навлаки за прибор за пишување, навлаки за налив пера, игли, клучеви и слично), корици за книги, кутии за цигари, актен-чанги, торби за ученици, торби за алати, зсмбили, разни спортски торби и слично, кутии (за фотографски апарати, двоогледи, пу-

шки, музички инструменти, шишиња, очила и слично), етикети за багаж, ремени, кожни подметки, делови за копчиња, шноли и други слични производи изработени од кожа или претежно од кожа и од други материјали како суровина од оваа точка.

6. Под приколки од став 3 точка 16 на овој тарифен број се подразбираат приколките што по конструкција, уреди и опрема се оспособени и приспособени за влечење со патнички автомобил, што се предвидени со југословенскиот стандард ЈУС М.Н0.010 под децимална ознака 1.3.1.2. На другите видови приколки се плаќа данок по стапката од тарифниот број 1 на оваа тарифа.

## Тарифен број 7

Данок на промет по стапка од 72% се плаќа на прометот на:

1) украсни и други производи од сите видови или форми изработени со повеќе од 2% злато или други благородни метали (латина и други), односно производи изработени со повеќе од 50% сребро;

2) природно скапоцени камења и природен бисер и производи од сите видови форми изработени со бесценети камења и бисер;

3) парфимерски и козметички производи;

4) со рака јазлени теписи со повеќе од 120.000 јазли по 1m<sup>2</sup> и

5) кожа од влскачи (змија, гуштер, крокодил и друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и други производи) застапени со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна.

## Забелешки:

1. Под украсни и други производи од злато и од други благородни метали од точка 1 на овој тарифен број се подразбираат: сите производи изработени, во целост или делумно, од злато и од други благородни метали, односно во комбинација на тие и други различни материјали (метал, дрво, пластичен материјал, морска пена, килибар, стакло и друго), што служат како личен украс (прстени, брошеви, белезици, обетки, гердани, копчиња за манжетни, игли и држачи за вратоврски, шноли и слично), под услов таквите производи да содржат повеќе од 2% злато или други благородни метали.

2. Под природно скапоцени камења од точка 2 на овој тарифен број се подразбираат: дијамант, корунд со своите вариетети (рубин, сафир, смарагдаметист, аквамарин, хризонит, хијаснит, ориенталски топаз, спинел (рубин спинел, балос-спинел, спинел сафир и црн спинел), берил, аквамарин златен берил (морганит) и хризоберил.

3. Под природен бисер се подразбира природниот бисер што е производ од бисерни остриги или школки добисн по природен пат.

4. Под парфимерски и козметички производи од точка 3 на овој тарифен број се подразбираат: парфеми и колонски води; креми, млека и лосиони за нега на кожата; кармини за усни; шминка, пудри и други препарати за маски; лакови за нокти; паста за нокти и препарати за полирање на нокти, растесрувач на лак за нокти, масла, води и помади за коса; препарати за ондулација, бојосување и одбојосување на косата; фиксатори и други препарати за коса; помади и моливи за клепки.

5. Под природно крзно од точка 5 на овој тарифен број се подразбираат крзна од: ангорски зајак, дабар, видра, дива мачка, кртица, верверичка, леопард, јагуар, пантер, хисна, шакал, ирвас, куна, нутрија, мали амерички мечки, кенгури, опозум, бизам, мрзливец, мајмун, сребрена, сина, платинска, црна сива, и бела лисица, астраган, персијанер, чинчила, хермелин,

скупец, рис, како и самурови, вомбат и балабај – крзна и крзна од дивеч (од див зајак, волк, јазовец и друго). Под природна кожа и крзно од оваа точка од домашни животни се подразбираат кожи и кожи со крзно или влакна од домашни животни (питоми зајаци, кози, овци и други домашни животни).

#### Тарифен број 8

На прометот на следниве производи данокот на промет се плаќа, и тоа:

- 1) по стапка од 3% на прометот на:
  - опрема (машини, уреди и друго), што ги набавуваат, правни лица и дукани со статус или без статус на правно лице под услов и на начин од член 6 на овој закон, исклучително за вршење на својата дејност.
  - употребувани патнички автомобили, други моторни возила и пловни објекти што подлежат на обврската за годишна регистрација, а што се врши меѓу физички лица непосредно или преку трговски претпријатија и други правни лица како посредници.
  - земјоделска механизација, уреди и друга опрема, земјоделски алат за примарна обработка на земјиштето, како и резервни делови за таа опрема и уреди. Владата на Република Македонија ги утврдува производите од алинеја 3 на точка 1 од овој тарифен број;
  - органско и минерално ѓубриво и средства за заштита на растенијата;
  - основни производи на земјоделството и рибарството;
  - производи што служат за човечка исхрана и исхрана на животни, освен производите што се наведени во други тарифни бросви на оваа тарифа;
  - оригинални уметнички дела од областа на сликарството, вајарството, архитектурата, графиката, и другите ликовни дејности и уникати на применетата уметност и индустриското обликување за кои на авторите им се плаќаат авторски хонорари;
  - компјутери и депни сметачи;
  - електрична енергија, лигнит, мрк јаглен, камен и дрвен јаглен, брикети од јаглен, гас добиен со дестилација на јаглен и огревно дрво, природен земен гас;
  - дневен и повремен печат, освен печатот од забавен карактер;
  - учебници за основно, средно и високо образование;
  - книги, брошури, списанија и публикации од стручен, научен, уметнички, културен и образовен карактер;
  - како и чоколадо и други преработки за храна што содржат какао;
  - сол (NaCl) за исхрана и
  - производи од шеќер (бонбони, гуми за цваќање и друго);
- 2) по стапка од 50% на прометот на кафе-сурово, пржено, мелено и екстракт од кафе.

#### Забелешки:

1. Под опрема од точка 1 на овој тарифен број се подразбираат основните средства за вршење на дејноста, предметите и ситен инвентар определени според прописите за амортизација, средства за лична заштита при работата и лична заштитна опрема и резервни делови за таа опрема, освен патничките автомобили, мебелот, теписите, уметничките дела од ликовна и применета уметност и други украсни предмети за опремување на административни простории, што се набавени под условите и начинот од член 6 на овој закон. На опремата што не е набавена под условите и начинот од член 6 на овој закон се плаќа данок по стапките од соодветните тарифни бросви на оваа тарифа.

2. Под основни производи на земјоделството и рибарството се подразбираат:

– сите видови сурово и сушено жито, други растенија (индустриски, крмни, градинарски, зачински и лековити), како и чаеви од растенија и друга слама, шаша, трска, лика трева и слично;

– цвеќе, грозје, овошје, исчурки и други плодови на земјоделството и шумарството;

– семс, садници и друг посадочен материјал;

– сите видови добиток, живина и дивеч и производи од нив (сурова и непреработена кожа, волна, пердур, влакно, чапулки, рогови, копита и слично, јајца, мед, восок) и свилена буба и

– морска и слатководна риба, ракови, школки, водоземци, мекотелци, икра и друго.

Под производи што служат за човечка исхрана се подразбираат прехранбените производи: животни продукти што се употребуваат за човечка исхрана, непреработени и преработени, како и зачини и сите други материи што им се додаваат на тие продукти заради конзервирање, поправање на изгледот, вкусот или мирисот, заради бојосување, збогатување на составот или постигање на некое друго својство.

Во тие производи спаѓаат, покрај другото и: производите од овошје, на пример, мармалад, пекмес, компот, кандирано зашеќерено овошје, овошни сокови, концентрирани овошни напавки, концентрати од овошен сок во прав, сушено овошје, сушено овошје во прав, овошно желе, овошен сируп, сладолед, каша од овошје и слично; производи од скроб и брашно; кондиторски и други пекарски производи (кекс, наполитански слатки), скроб наменет за човечка исхрана, желатин за јадење, есенција за подготвување на слатки и други слични производи.

3. Под оригинални уметнички дела од областа на сликарството, вајарството, архитектурата, графиката и другите ликовни дејности и уникати на дела од применета уметност и индустриското обликување се сметаат производите од член 3 став 2 алинеи 7 и 8 од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“ број 18/78), што имаат сертификат од соодветно уметничко здружение дека се во прашање дела од оваа точка.

4. На прометот на други графички производи, освен на производите од точка 1 на овој тарифен број, данокот на промет се плаќа по стапка од тарифен број 1 на оваа тарифа.

Под графички производи, книги, брошури, списанија и други публикации од овој тарифен број се подразбираат такви производи што се како целост печатени (втиснати и слично), илустрирани или неилустрирани, на хартија (картон и слично), а што се објавени под определени наслови, што имаат за цел репродукција на дело од еден или повеќе автори, кои се наменети за образование, ширење на културата и знаењето или заради друго запознавање на читателите.

Мислење за тоа дали се во прашање определени графички производи од точка 1 на овој тарифен број должен е да прибави издавачот, односно увозникот на надлежниот орган пред пуштањето на таквите производи во промет. Издавачот, односно увозникот на графичките производи е должен да отпечати, односно да втисне на графичкиот производ писмечка клаузула дека се работи за таков графички производ на кој врз основа на писмено мислење од надлежниот орган се применува посебно повластена даночна стапка од овој тарифен број.

5. Под чоколади и други преработки за храна што содржат какао од овој тарифен број се подразбираат: производи изработени од какао или претежно од какао (чоколадо полутечно, во форма на паста и слично), полнето чоколадо, чоколадни бонбони, чоколаден десерт, какао во прав со шеќер и други слични производи што содржат какао. Производите (слатки бисквити, кекс и слично) со додаток на какао што содр-

ржаќ помалку од 50% какао, спаѓаат во другите прехранбени производи од член 14 на овој закон.

6. Под сол (NaCl) за исхрана од овој тарифен број се подразбираат: сол наменета за човечка исхрана и сол денатурирана за исхрана на животни.

7. Под производи од шеќер од овој тарифен број се подразбираат: производи изработени во форма на бонбони и слично од шеќер или претежно од шеќер, тврди бонбони, тврди полнети бонбони, свилени бонбони, свилени полнети бонбони, драже бонбони, карамели, желс-производи, фондан-бонбони, гумени бонбони, гуми за цваќање, шеќерни фигури, компримати и пастили, лакриц-бонбони, пенести производи, персипан производи, ликерни бонбони, марципан-производи, нугат-производи, грилаж-производи, крокант-производи, локум, тан алва, кетен-алва, бела алва, екстракти од сладок корен и слично.

8. Под кафе од овој тарифен број се подразбираат сурово, пржено, мелено и екстракт кафе. Под кафе од оваа точка се подразбираат и сите оние видови кафе што во себе содржат други додатоци или мешаници на кафе со други сурогати на кафе, под услов содржината на кафе по вредност да изнесува најмалку 50%.

#### Данок на промет на услуги

##### Тарифен број 1

Данок на промет на услуги се плаќа:

- 1) по стапка од 3% на банкарски, кредитни и берзански услуги и на услуги на платниот промет и
- 2) по стапка од 5% на услуги за осигурување на имот и лица.

##### Тарифен број 2

Данок на прометот на услуги се плаќа по стапка од 5% на:

- 1) услуги на увоз на производи;
- 2) услуги на консигнациона продажба и сервисирање на техничко одржување на производи и
- 3) услуги на промет на производи на големо.

Забелешки:

Под вршење промет на големо се подразбира купување на производи и продажба на производи во непроменета состојба од стовариште (склад и слично) или транзитно, освен продажбата за готови пари на друго правно лице врз основа на негова писмена порачка и со задолжително издавање на фактура.

##### Тарифен број 3

Данок на промет на услуги се плаќа по стапка од 5% на:

- 1) услуги на превоз на патници и стоки во друмскиот, воздушниот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај што домашни правни и физички лица ќе ги извршат на територијата на Македонија;
- 2) услуги на превоз на патници и стоки во меѓународен, езерски сообраќај со поаѓалиште на територијата на Македонија што ќе ги изврши странско правно или физичко лице и
- 3) услуги на шпедиција и сообраќајно-агенциски услуги.

Забелешки

Даночен обврзник за плаќање на данокот од точка 2 на овој тарифен број е исплатувачот на надоместок за извршените услуги на превоз кој е должен од надоместок да го одбие данокот по пропишаната стап-

ка и одбисниот данок да го уплати на пропишаната сметка. Данокот од точката 2 на овој тарифен број се плаќа само под услов на реципроцитет. Реципроцитетот, во смисла на овој став, во однос на одделни земји го утврдува Владата на Република Македонија со своја одлука.

Ако странско правно или физичко лице извршител на услуги на превоз и припаѓа на земја која на македонските превозници им наплатува данок по повисоки или со пониска стапка од стапката од овој тарифен број, данокот се плаќа по стапката по која во таа земја им се наплатува данокот од вршење на тие услуги на македонските превозници.

На приходот од вршењето на услуги на превоз што ќе ги оствари странско правно или физичко лице не се плаќа друг данок.

#### Тарифен број 4

Данок на промет од игри на среќа се плаќа:

1) по стапка од 20% на игри на среќа со помош на автомати и други механички или автоматски апарати и уреди (автомати за ковани пари, жетони, томбули и слично и посебни игри на среќа: roulette, trente et quarant, baccara, shemin de fer и слично) и

2) по стапка од 5% на другите игри на среќа – лото лотарија (редовна, вонредна, експрес и инстант), спортска прогноза и други игри на среќа за чија организација надлежниот орган дал одобрение.

Даночен обврзник по овој тарифен број е приредувачот на игрите на среќа-правно, односно физичко лице кое има одобрение од надлежниот орган за приредување на игри на среќа.

#### Тарифен број 5

Данок на промет на услуги се плаќа:

1) по стапка од 10% на услуги на издавање во закуп или подзакуп, односно во лизинг подвижни предмети;

- 2) по стапка од 20% на:
- услуги на посредување;
  - услуги на застапување;
  - агенциски услуги и
  - комисиони услуги.

665.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за издавање обврзници на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 1992 година.

Број 08-2208/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с. р.



**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за издавање обврзници на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 55/91), во член 1 зборовите: „525 милиони динари“ се заменуваат со зборовите: „15 милиони германски марки“.

**Член 2**

Членот 5 се менува и гласи:

„Откупот на обврзниците се врши со девизи или со денари во противвредност сметано според курсот на денарот утврден од Народната банка на Република Македонија на денот на откупот“.

**Член 3**

Во член 6 зборовите: „трае 60 дена почнувајќи од 1 март“ се заменуваат со зборовите: „почнува од 1 март, а трае до 30 јуни“.

**Член 4**

Во член 7 зборовите: „во динарска противвредност на денот на наплатата сметано по курсот на динарот на девизната берза организирана во Стопанската комора на Македонија“ се заменуваат со зборовите: „во противвредност на денот на наплатата сметано по курсот на денарот утврден од Народната банка на Република Македонија“.

**Член 5**

Во членот 10 став 1 по зборовите: „банка на“ се додава зборот „Република“.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

666.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ**

Се прогласува Законот за плаќање посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 1992 година.

Број 08-2205/1  
19 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ****Член 1**

Со овој закон заради порамнување на даночното оптоварување на стоките од домашно производство и

на соодветните увезени стоки, за увозот на такви стоки се воведува плаќање на посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки.

**Член 2**

Владата на Република Македонија врз основа на критериуми што ќе ги донесе и објави во „Службен весник на Република Македонија“ ги определува групите на стоки за кои при увозот се плаќа посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки и висината на таа давачка при што висината на давачката не може да биде поголема од 50% од единствената царинска стока.

**Член 3**

Средствата остварени со наплата на посебната давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки се приход на Републиката.

**Член 4**

Наплатата на посебната давачка за порамнување на даночното оптоварување на увезените стоки се врши при царинењето на стоките, според прописите што важат за наплатување на царината.

**Член 5**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, Законот за плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“ број 63/80), престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

667.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ**

Се прогласува Законот за посебната такса на увезени стоки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 1992 година.

Број 08-2204/1  
19 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ****Член 1**

Со овој закон заради остварување на усогласените односи во платниот биланс со странство привремено се воведува посебна такса на стоките што се увезуваат.

**Член 2**

Владата на Република Македонија врз основа на критериумите што ќе ги донесе и објави во „Службен весник на Република Македонија“ ги определува стоките, односно групите стоки, на кои при увозот се плаќа

посебна такса, висината на таксата и времето за кое ќе се наплатува таксата при што висината на таксата не може да биде поголема од 50% од единствената царинска стапка.

#### Член 3

Средствата добиени со наплатата на посебната такса се приход на Републиката.

#### Член 4

Наплатата на посебната такса се врши при царинење на стока, а според прописите што важат за наплатување на царината.

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да се применува на територијата на Република Македонија Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“ број 31/70).

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

668.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за комуналните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 1992 година.

Број 08-2206/1  
19 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

#### Член 1

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 39/77, 42/80, 51/88, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Тарифата за комуналните такси се менува и гласи:

#### „ Т А Р И Ф А за комуналните такси

##### Тарифен број 1

За истакнување на фирма, односно назив на:

а) деловните простории на граѓаните кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност 10.000 ден

б) деловните простории на граѓаните кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, а данокот го плаќаат во паушален износ 3.000 ден

в) деловните простории на претпријатијата и другите правни лица од областа

на производството, прометот и услугите, освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 30.000 ден.

– деловни простории на претпријатијата и другите правни лица, од комуналните услуги 15.000 ден.

– деловни простории на претпријатијата и другите правни лица, како и на откупните пунктови кои дејствуваат повремено 15.000 ден.

##### Тарифен број 2

За привремен престој на лица (дневно):

– за домашни лица 100 ден.

– за странски лица 200 ден. Се плаќа денарска противвредност од 2 САД долари

##### Тарифен број 3

За користење на површини во кампови за подигање шатори и друга слична привремена употреба – дневно 100 ден.

##### ЗАБЕЛЕШКА:

Наплатата на таксата од таксените обврзници од тарифните броеви 2 и 3 ја вршат угостителските, туристичките и други претпријатија, другите даватели на угостителски и туристички услуги, граѓаните кои вршат угостителска и туристичка дејност со личен труд, како и приватните домаќинства што вршат сместување на домашни и странски лица кои привремено престојуваат во нивните угостителски и туристички објекти за сместување и приватните домаќинства.

Наплатената такса од став 1 претпријатијата и граѓаните се должни да ја уплатат на соодветната сметка кај единицата на Службата на општественото книговодство.

##### Тарифен број 4

За користење на тротоарите пред деловни простории за вршење на стопанска дејност од м дневно 10 ден.

Наплатата на таксата ја врши органот надлежен за издавање на одобрение за вршење на стопанска дејност и ја уплатува на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство во Република Македонија.

##### Тарифен број 5

За истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места се плаќа такса, и тоа:

1) за граѓани кои вршат стопанска дејност.

– до седум дена 1.500 ден.

– до 30 дена 2.100 ден.

– до една година 6.000 ден.

2) за правните лица од областа на производството, прометот и услугите:

– до седум дена 3.000 ден.

– до 30 дена 5.000 ден.

– до една година 6.000 ден.

##### Тарифен број 6

За држење музика во јавни локали 30.000 ден

##### Тарифен број 7

За држење предмети за игра во јавни локали, по предмет годишно 15.000 ден.

##### Тарифен број 8

За држење витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории се плаќа такса годишно, и тоа:

- за граѓани кои вршат стопанска дејност 6.000 ден.
- за правните лица од областа на производството, прометот и услугите 12.000 ден.

## Тарифен број 9

За користење на просторот за паркирање на моторни возила:

- а) паркирање и гаражирање на патнички возила на јавни паркиралишта
  - до 2 часа 6 ден.
  - до 5 часа 15 ден.
  - до 12 часа 30 ден.
  - до 24 часа 60 ден.
- б) паркирање на товарни моторни возила и автобуси
  - од 6,00 до 20,00 часот 150 ден.
  - од 20,00 до 6,00 часот 350 ден.
- в) паркирање со паркинг-часовници
  - до 30 минути 6 ден.
  - до 60 минути 15 ден.
- г) продажба на возила на паркинг-простори
  - за патнички возила 300 ден.
  - за товарни моторни возила 1.500 ден.

## ЗАБЕЛЕШКА:

Наплатата на таксата ја врши претпријатието на кое му е доверено организирањето и одржувањето на паркинг-платот и ја уплатува на соодветната сметка кај единицата на Службата на општественото книговодство.

## Тарифен број 10

За користење на плоштадите и друг простор во градовите, населбите и населените места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби и друго се плаќа такса за заземана површина по м<sup>2</sup> дневно. 10 ден.

## ЗАБЕЛЕШКА:

Наплатата на таксите ја врши органот надлежен за издавање одобрение за приредување изложби и забавни приредби и ја уплатува на соодветната сметка кај единицата на Службата на општественото книговодство.

## Тарифен број 11

За користење на улиците со патнички, товарни, друмски, моторни и приклучни возила годишно, и тоа:

- за товарни возила по тон носивост 600 ден.
- за патнички возила до 1.000 кубика 300 ден.
- за патнички возила од 1.000 до 1.300 кубика 500 ден.
- за патнички возила од 1.300 до 1.500 кубика 600 ден.
- за патнички возила над 1.500 кубика 900 ден.
- за автобуси и други возила што служат за превоз на патници 3.000 ден.
- за специјални возила 300 ден.
- за сите видови мотоцикли 300 ден.

## ЗАБЕЛЕШКА:

Наплатата на таксата ја врши органот надлежен за регистрација на возилата и ја уплатува на соодветна сметка кај единицата на Службата на општественото книговодство“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## 669.

Врз основа на член 94 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. За членови на Републичката комисија за односи со верските заедници се именуваат:

Кирил Андоновски, член на Извршниот одбор на Собранието на град Скопје,

Јован Таковски, професор на Теолошкиот факултет, д-р Атанас Ивановски, потпретседател на Собранието на општина Охрид,

Кирил Добрушевски, новинар во „Битолски весник“,

м-р Цевад Мустафаи, магистер по исламска филозофија,

Дрита Карахасан, главен и одговорен уредник на весникот „Бирлик“ и

Рамиз Казимовски, инспектор во „Струшка трговија“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2170/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

## 670.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование, („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

1. За членови на Комисијата за именување на индивидуален работоводен орган на Педагошката академија „Гоце Делчев“ – Штип, се именуваат:

Јордан Живановиќ, асистент на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и

Ристо Петковски, индивидуален работоводен орган на Медицинското училиште во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2169/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

671.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија и член 209 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО**

1. Во Одлуката за избор на членови на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници од областа на правото („Службен весник на СРМ“ број 5/91), во ставот 1 наместо:

Ѓорѓи Наумовски,  
Беќир Жута,  
Љубомир Фрчковски и  
Димитар Бајалциев,

треба да стои:

м-р Мерсил Биљаљи, магистер на правни науки,

м-р Борче Давитковски, асистент на Правниот факултет во Скопје,

м-р Панде Лазаревски, помлад асистент на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и

д-р Јосиф Талевски, професор на Техничкиот факултет во Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-2168/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

672.

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ**

1. Се разрешува од функцијата заменик на јавниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје Трајче Китановски, по сопствено барање

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-2166/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

673.

Врз основа на член 12 од Законот за републички-те награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“**

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ поради истекот на времето за кое се именувани:

а) претседател  
проф. д-р. Пенчо Давчев,

б) членовите:  
д-р Цветан Грозданов,  
Томе Серафимовски,  
д-р Миомир Поленаковиќ,  
Благоја Николовски,  
Мирослав Георгиевски,  
Бранко Ставрев,  
Дрита Карахасан,  
Симон Дракул,  
Љиљана Тодоровска,  
Јорго Кука,  
д-р Симиша Спасов и  
Тахир Кадриу.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се имснуваат:

а) за претседател  
академик Ксенте Богоев, претседател на Македонската академија на науките и уметностите.

б) за членови:  
м-р Васил Атанасов, музички уметник – Скопје,  
Васил Василев, ликовен уметник и професор на Факултетот за ликовни уметности – Скопје,  
Вески Асановски, советник во Владата на Република Македонија,  
Мишо Цветковски, машински инженер во „Силекс“ – Кратово,  
Љубиша Георгиевски, режисер,  
д-р Коста Дохчев, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,  
м-р Јаким Ивановски, пратник во Собранието на Република Македонија,  
д-р Атанас Кајчевски, редовен професор на Факултетот за физичка култура,  
д-р Пано Кржовски, редовен професор на Машинскиот факултет,  
академик Матеја Матевски,  
д-р Александар Никољски, редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје и  
д-р Луан Старова, писател и редовен професор на Филолошкиот факултет – Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 08-2172/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

674.

Врз основа на член 12 од Законот за републички-те награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, поради истек на времето за кос се именувани:

- а) претседателот  
полковник Бориовје Соколовски
- б) членовите  
д-р Манол Пандевски,  
инж. Теофил Здравковски,  
Гунер Исмаил,  
д-р Димитар Керамитчиев,  
Феми Муча,  
д-р Стефан Стефановски,  
Васе Манчев,  
Слободан Мицковиќ,  
Павлина Мисиркова,  
Трајче Јанчевски и  
д-р Драган Шојлевски.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

- а) за претседател  
Тито Петковски, потпретседател на Собранието на Република Македонија,
- б) за членови:  
д-р Ариф Аго, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,  
д-р Михајло Георгиевски, Институт за старословенски јазик,  
Тања Вуисиќ, балерина во ООЗТ Балет при МНТ – Скопје,  
Гулистана Јумеровска, пратеник во Собранието на Република Македонија,  
д-р инж. Михаило Камилевски, редовен професор на Шумарскиот факултет во Скопје,  
д-р Иван Катарчиев, научник – Скопје,  
проф. д-р Владимир Ортаков, Правен факултет – Скопје,  
Боро Митриќески, ликовен уметник – Скопје,  
Радован Павловски, писател,  
Хаџил Зендели, одговорен уредник на списанието „Фатоси“ НИП „Нова Македонија“ и проф. д-р Љупчо Серафимов, професор на Медицинскиот факултет – Скопје и дописен член на МАНУ.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2171/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

675.

Врз основа на член 16 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија „Танец“ со која за директор на Ансамблот е именуван

Димитрија Ристовски, републички пазарен инспектор во одделението за стопанство Кисела Вода.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2173/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

676.

Врз основа на член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Функционерите и раководните работници од Република Македонија во сојузните органи и организации како и работниците од Републиката вработени по пат на конкурс во овие органи, кои се ставија на располагање на Владата на Република Македонија, со Акт на Владата или телото што таа ќе го овласти се преземаат и распоредуваат во соодветните органи на управата каде ќе ги остваруваат правата од работниот однос до нивното распоредување на соодветни работи и задачи што одговараат на нивната стручна подготовка.

2. На функционерите и раководните работници од точка 1 им се утврдува аконтација на личен доход во висина на коефициент 2,3 зголемен со соодветен процент за минат труд.

На останатите работници им се утврдува аконтација на личниот доход според мерилата и критериумите за обезбедување средства за лични доходи за вработените во органите на управата во висина на нето износ според стручната подготовка и работното искуство.

3. Личниот доход ќе се исплатува сметано од денот на преземањето во органот каде работникот ќе биде преземен.

4. Средствата за лични доходи ќе бидат обезбедени на товар на Буџетот на Република Македонија

5. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за начинот на исплатата на личните доходи на преземените работници од сојузните органи на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92)

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1595/1  
12 мај 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
д-р Никола Кљусев, с.р.

677.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

I. Владата на Република Македонија не дава согласност за инспектори за патен сообраќај во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да бидат назначени:

1. Златко Паласкаров, сообраќаен инженер  
– за инспектор во патниот сообраќај за регионот Гевгелија и Валандово.

2. Благоја Меруцески, сообраќаен инженер  
– за инспектор во патниот сообраќај за регионот Охрид, Струга и Кичево.

3. Гоко Ковачевски, сообраќаен инженер  
– за инспектор во патниот сообраќај во подрачната организациона единица во општина Тетово.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1219/5  
12 мај 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
д-р Никола Кљусев с.р.

678.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОРИ, УРБАНИСТИЧКО ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

I. Владата на Република Македонија не дава согласност за урбанистички инспектори, урбанистичко-градежни инспектори и градежни инспектори во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да бидат назначени:

1. Белчев Никола  
– за вд градежен инспектор за општината Гевгелија.

2. Давидовски Марјан, дипл. инженер – архитект  
– за вд урбанистички инспектор за општина Гостивар.

3. Србиновски Југослав, дипл. градежен инженер  
– за вд градежен инспектор за општината Гостивар.

4. Казафер Ајдини, градежен техничар  
– за вд градежен инспектор за општината Гостивар.

5. Алксковски Ванче, дипл. градежен инженер

– за вд урбанистичко-градежен инспектор за општината Кратово.

6. Талеска Артима, дипл. инженер-архитект  
– за вд урбанистичко-градежен инспектор за општината Крушево.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1219/7  
12 мај 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
д-р Никола Кљусев, с.р.

679.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОРИ, УРБАНИСТИЧКО-ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

I. Владата на Република Македонија дава согласност за урбанистички инспектори, урбанистичко-градежни инспектори и градежни инспектори во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да бидат назначени:

1. Рунтевски Марјан, дипломиран градежен инженер

– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општината Берово.

2. Матовска Пенка, дипломиран инженер – архитект

– За урбанистички инспектор за општина Битола.

3. Лазаровски Љупчо, дипломиран градежен инженер

– За градежен инспектор за општина Битола.

4. Рајчевска Ангелина, дипломиран инженер – архитект

– За градежен инспектор за општина Битола.

5. Новоски Зоран, дипломиран градежен инженер

– За урбанистичко-градежен инспектор за општина Македонски Брод.

6. Попова Душанка, дипломиран инженер – архитект

– За урбанистичко-градежен инспектор за општина Валандово.

7. Милановски Методија, дипломиран градежен инженер

– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општина Винаца.

8. Олга Баламовска, дипломиран инженер-архитект

– За урбанистички инспектор за општина Гевгелија.

9. Ангелов Александар, дипломиран градежен инженер

– За урбанистичко градежен инспектор и извршител на извршни акти за општина Крива Паланка

10. Алксковски Зоран, дипломиран инженер-архитект

– За урбанистички инспектор за општина Куманово.



11. Нечева Лилјана, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општината Неготино.
12. Радески Благоја, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општина Дебар.
13. Ангеловски Фиданчо, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општина Делчево.
14. Пејовска Славица, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор за општина Демир Хисар.
15. Димитровски Ацо, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општината Кавдарци.
16. Грков Панче, дипломиран градежен – инженер  
– За градежен инспектор и извршител на извршни акти за општината Кавдарци.
17. Бајдеска Лепосава, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општина Кичево.
18. Грујовски Мирко, дипломиран градежен – инженер  
– За градежен инспектор на општина Кичево.
19. Георгиев Огњан, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општина Кочани.
20. Пантов Рисаки, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор за општината Кочани.
21. Јончевски Кирил, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор за општината Охрид.
22. Чатлески Горан, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општината Прилеп.
23. Богески Киро, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор за Општината Прилеп.
24. Ивановски Митко, дипломиран инженер – архитект  
– За градежен инспектор за општината Прилеп.
25. Сребреновска Гордана, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор за општината Пробиштип.
26. Иванова Зорка, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор за општината Радовиш.
27. Кадински Гоце, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко градежен инспектор и извршител на извршни акти за општината Ресен.
28. Стојановски Бранко, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни акти за општината Свети Николе.
29. Малинов Ламбе, дипломиран инженер – архитект  
– За началник на одделението за инспекциски служби за општините на градот Скопје.
30. Камењарски Иван, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби на градот Скопје.
31. Черезони Мимоза, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
32. Чудуловски Илија, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби на градот Скопје.
33. Јовановски Никола, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
34. Камилловска Цвета, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
35. Поповска – Марангидис Наташа, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
36. Кировски Владимир, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
37. Пантев Коста, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
38. Кусевски Јордан, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
39. Бундалевски Александар, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
40. Илковски Никола, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
41. Ивановски Петар, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
42. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
43. Велков Борче, дипломиран градежен инженер  
– За градежен инспектор во одделението за инспекциски служби за градот Скопје.
44. Петрески Богдан, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општината Струга.
45. Бандовска Павлинка, дипломиран инженер – архитект  
– За градежен инспектор за општината Струга.
46. Ојлеска Нада, дипломиран инженер – архитект  
– За градежен инспектор за општината Струга.
47. Трајкова Иринка, дипломиран инженер – архитект  
– За урбанистички инспектор за општината Струмица.
48. Мазнејков Томислав, дипломиран инженер – архитект  
– За градежен инспектор за општината Струмица.
49. Делев Петар, дипломиран инженер – архитект  
– За градежен инспектор за општината Струмица.
50. Митревска Роза, дипломиран инженер – архитект

– За урбанистички инспектор за општината Тетово.

51. Јовановска Славица, дипломиран инженер – архитект

– За урбанистички инспектор за општина Тетово.

52. Петровски Мирослав, дипломиран градежен инженер

– За градежен инспектор за општината Тетово.

53. Бекири Имрли, дипломиран градежен инженер

– За градежен инспектор за општината Тетово.

54. Величков Благојче, дипломиран инженер-архитект

– За урбанистички инспектор за општината Штип.

55. Шопов Тони, дипломиран градежен инженер

– За градежен инспектор за општината Штип.

56. Радојев Павле, дипломиран градежен инженер

– За градежен инспектор за општината Штип.

57. Зарова Василка, дипломиран инженер – архитект

– За урбанистички инспектор за општината Охрид.

58. Точко Никола, дипломиран инженер – архитект

– За градежен инспектор за општината Охрид.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1219/6  
12 мај 1992 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

680.

Врз основа на член 25 и 67 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92), министерот за финансии донесува

### НАРЕДБА

#### ЗА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Со оваа наредба се пропишуваат сметки кај Службата на општественото книговодство на Македонија на кои ќе се уплатува данокот на промет на производи и услуги.

1. Данок на промет на производи се уплатува на:

- 1) 840-2010 Данок на промет на производи (тарифен број 1);
- 2) 840-2101 данок на промет на нафта и нафтени деривати (тарифен број 2);
- 3) 840-2117 данок на промет на тутунски преработки (тарифен број 3);
- 4) 840-2122 данок на промет на алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци и минерални води (производи од тарифен број 4, точки 1,2,3 и 5);
- 5) 840-21228 данок на промет на пиво што го плаќа производителот (тар. бр. 4 точка 4);
- 6) 840-21233 данок на промет на пиво што го плаќаат даночните обврзници, освен производителот на пиво (тар. бр. 4 точка 4).
- 7) 840-2143 данок на промет на алкохол – етанол (тарифен број 4, точка 6);
- 8) 840-2185 данок на промет на патнички автомобили што го плаќаат правните лица;
- 9) 840-2190 данок на промет на патнички автомобили што го плаќаат граѓаните;

- 10) 840-20689 данок на промет на производи од тарифниот број 6, став 1;
- 11) 840-2073 данок на промет на производи од тарифен број 6, став 2;
- 12) 840-2068 данок на промет на производи од тарифен број 6, став 3;
- 13) 840-2026 данок на промет на производи од тарифен број 7;
- 14) 840-2159 данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 1, алинеја 1;
- 15) 840-2052 данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 1, алинеја 2;
- 16) 840-2047 данок на промет на графички производи (тарифен број 8, точка 1, алинеи од 10 до 12);
- 17) 840-2005 данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 1 други алинеи;
- 18) 840-21511 данок на промет на производи од тарифен број 8, точка 2;
- 19) 840-2094 данок на промет на производи наплатени при увозот на производи;
- 20) 840-2806 данок на промет на моторен бензин МБ-86;
- 21) 840-281 данок на промет на моторен бензин МБ-98;
- 22) 840-2827 данок на промет на моторен бензин МБ-95;
- 23) 840-2832 данок на промет на гасно масло-дизел гориво Д-1;
- 24) 840-2848 данок на промет на дизел гориво Д-2;
- 25) 840-2853 данок на промет на гасно масло-дизел гориво Д-3;
- 26) 840-2869 данок на промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ);
- 27) 840-2874 данок на промет на масло за горење лесно специјално (ЛС);
- 28) 840-2895 данок на промет на масло за горење лесно (Л), средно (С), тешко (Т); нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ);
- 29) 840-2902 данок на промет на млазно гориво и авионски бензин;
- 30) 840-2918 данок на промет на течен гас;
2. Данок на промет на услуги се уплатува на:
- 31) 840-28005 данок на промет на услуги од тарифен број 1;
- 32) 840-28010 данок на промет на услуги од тарифен број 2;
- 33) 840-2234 данок на промет на услуги од тарифен број 3;
- 34) 840-2229 данок на промет на услуги од игри на среќа (тарифен број 4);
- 35) 840-2031 данок на промет на услуги од тарифен број 5;

3. Даночните обврзници го уплатуваат данокот на промет на производи и услуги за целокупниот остварен промет на територијата на одделна општина, на соодветните уплатни сметки кои се водат кај организационите единици на Службата на општественото книговодство.

4. Надлежната служба на Општествено книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општини и збирно на ниво на Републиката.

5. Даночните обврзници кои уплатуваат данок на промет на производи и услуги на сметките предвидени со оваа наредба, при уплатата на данокот на наведениите сметки, ќе го напишат на налогот за уплата Опера-

тивниот број на надлежната служба на општествено книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметки на СОК, бројчана ознака на односната општина и бројот на уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Точката 2. Даноци на промет на производи и надоместоци за вршење услуги, под I. Приходи на општествено-политичките заедници од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи. („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 19/84 до 79/91).

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4287

27 мај 1992 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р Методија Тошевски, с.р.

681.

Врз основа на член 64 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92), министерот за одбрана донесува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ВРЕМТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА РЕГУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК, ОДЛАГАЊЕТО И ПРЕКИНОТ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШТАЊЕТО НА ВОЈНИЦИТЕ ОД ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

### I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

#### Член 1

Со овој правилник се уредуваат прашањата што се однесуваат на времето и начинот на упатување на регрутите на отслужување на воениот рок, одлагањето и прекинот на служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

### II. ВРЕМЕ И НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА РЕГУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК

#### Член 2

Времето на упатување на регрутите на отслужување на воениот рок се определува во четири редовни упатни рокови и два вонредни рокови согласно потребите на пополнувањето на постојаниот состав на армијата.

Како редовни упатни рокови се определуваат месеците: јануари, април, јули и октомври и тоа во денот од 15 до 20 во месецот.

Времето за упатување на регрутите на отслужување на воениот рок од став 2 на овој член, може да се продолжи најмногу 10 дена во исклучителни случаи: стапување во брак, полагање на испит и смртен случај на член на потесно семејство

#### Член 3

Упатувањето на регрутот на отслужување на воениот рок се врши согласно Планот за пополнување на постојаниот состав на армијата со регрути, Планот за упатување на регрутите во единиците и установите на постојаниот состав на армијата и Прегледот со бројот на регрутите за превоз.

#### Член 4

Упатувањето на регрутите на отслужување на воениот рок се врши со организирана свеченост.

По одржаната свеченост, на регрутите им се соопштува начинот и времето на превезувањето до определениот гарнизон, односно воена пошта.

### III. ОДЛАГАЊЕ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК

#### Член 5

Служењето на воениот рок по барање на регрутот се одлага и тоа:

1. ако е запишан на факултет, односно на друга висока или виша школа – до завршувањето на факултетот, односно друга висока или виша школа, но најдоцна до наполнувањето на 26 години живот;

2. ако е ученик на средно образование, а по наполнување на 19 години живот не го завршил училиштето за средно образование до завршувањето на училиштето, но најдоцна до наполнувањето на 21 година живот;

3. ако според прописите за заштита на семејството на лицата на задолжителна воена служба стекнал својство на единствен хранител на семејството и со упатувањето на служењето на воениот рок неговото семејство би било доведено во тешка материјална положба – додека тие околности траат, а најдоцна до крајот на септември од календарската година во која наполнива 27 години живот;

4. ако од неговото домаќинство, истовремено се упатуваат уште еден или повеќе регрути или членови на неговото домаќинство веќе се наоѓаат на служење на воениот рок – за време додека еден член не го отслужи воениот рок или од други причини не биде отпуштен од армијата, а најдоцна до крајот на септември во календарската година во која наполнива 27 години живот;

5. ако регрутот има добисно одобрение за патување и привремен престој во странство заради лекување, извршување на службени работи, уредување на имотно-правни, семејни и слични односи или заради заминување во странство со родителите, службено или на работа најдоцна до календарската година во која навршува 26 години живот.

#### Член 6

Регрутот кој го одлага служењето на воениот рок поради школување на факултет, односно на друга висока или виша школа доставува писмено барање веднаш по запишувањето, односно заверување на семејството или учебната година, но најдоцна до 1 октомври во тековната година.

На регрутот од став 1 точка 3 и 4 на член 5 од овој правилник, служењето на воениот рок му се одлага за наредната година ако барањето за одлагање на служењето на воениот рок и потребните докази ги поднесе во рок од три дена од денот на примот на поканата за упатување на отслужување на воениот рок.

Регрутот од став 1 точка 5 на член 5 од овој правилник, кој привремено престојува во странство, а му е одложено служењето на воениот рок, должен е да се врати во Републиката и во рок од осум дена од денот на доаѓањето да се пријави заради регрутирање, односно упатување на отслужување на воениот рок.

#### Член 7

По исклучок, служењето на воениот рок, на барање од регрутот, може да се одложи најмногу за една година, и тоа:

1. ако неговото присуство е неопходно да се реши станбеното прашање на неговото домаќинство во времето за кое бара одлагање на служењето на воениот рок;

2. ако се вратил од странство во Републиката заради служење на воениот рок, а не е во можност семејството да го згрижи до денот определен за упатување;

3. ако во неговото семејно домаќинство нема друг член способен за стопанисување, а е неопходно да изврши неодојни земјоделски работи кои без неговото присуство не можат да се извршат без значителна штета за домаќинството;

4. ако до завршувањето на факултетот кој е со траење од 9 и повеќе семестри му останало најмногу една година по отслушувањето на наставата;

5. ако непосредно 6 месеци пред упатувањето на отслужувањето на воениот рок е примен во постојан работен однос;

6. ако во заедничкото домаќинство има членови на кои за секојдневните животни потреби им е неопходна помош и нега од друго лице;

7. ако е определен за член на репрезентација на Сојузот на физичка култура на Република Македонија, заради учество на европско или светско натпреување или на олимписки игри.

Барањето за одлагање на служењето на воениот рок од точка 8 на овој член го поднесува регрутот и Сојузот за физичка култура на Република Македонија.

#### Член 8

Подносителот на барањето за одлагање на служењето на воениот рок, односно за доотслужување на воениот рок, не се упатува на служење на воениот рок додека не се донесе решение за тоа барање, освен ако подносителот на барањето во таа календарска година наполнува 26, односно 27 и 30 години живот.

### IV. ПРЕКИН НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК

#### Член 9

Служењето на воениот рок се прекинува на војник кој во текот на служењето на воениот рок:

1. е оценет како привремено неспособен за воена служба;

2. е осуден со правосилна пресуда со казна затвор со траење над шест месеци, и

3. ако е поведена кривична постапка за кривично дело сторено пред стапување на служба на воениот рок, кое се гони по службена должност, ако за тоа дело е предвидена казна затвор над три години.

По исклучок од став 1 точка 2 на овој член, служењето на воениот рок не се прекинува на војник кој со правосилна пресуда е осуден на казна малолетнички затвор до две години или на безусловна казна затвор до две години, доколку до завршувањето на служењето на воениот рок му останува помалку од 4,5 месеци.

#### Член 10

Служењето на воениот рок на војник може по негово барање да се прекине ако поради смрт или тешка болест на член во семејството или поради елементарна непогода, семејството се доведува во тешка положба поради неговата отсутност за времето додека постојат тие причини, а најмногу за една година.

Служењето на воениот рок може да му се прекине на војник по негово барање или по барање на Сојузот за физичка култура на Република Македонија, заради негово учество во состав на репрезентацијата на Републиката на светско или европско натпреување или на олимписки игри, доколку не користи отсуство за учество на овие спортски натпревари.

Војник на кој му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во став 2 на овој член, се упатува на доотслужување на воениот рок во текот на календарската година во која е завршено нат-

преуварувањето, а најдоцна до крајот на календарската година во која наполнува 27 години живот.

За прекинување на служењето на воениот рок на војник според одредбите на став 2 од овој член, решава воениот старешина што ќе го определи министерот за одбрана.

#### Член 11

Војник кој е оценет како привремено неспособен за воена служба, служењето на воениот рок, по тој основ може да му се прекине само еднаш. Војник кој по вторпат ќе биде оценет за привремено неспособен за воена служба се отпушта од Армијата и се преведува во резервен состав.

#### Член 12

Војникот на кој му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во член 9 и 10 од овој правилник станува регрут и ќе се упати на доотслужување на преостанатиот дел од воениот рок по престанувањето на причините поради кои му било прекинато служењето на воениот рок, а најдоцна до крајот на календарската година во која наполнува 27 односно 30 години живот.

#### Член 13

За одлуката за прекин на служењето на воениот рок се донесува решение кое се запишува во воената книшка и другите воено-евиденциони документи.

Во решението за прекин на служењето на воениот рок се запишува датумот на почетокот и датумот на завршетокот на прекин на служењето на воениот рок.

#### Член 14

За прекин на служењето на воениот рок во случаите од член 10 од овој правилник, војникот поднесува барање до претпоставениот воен старешина. Кон барањето приложува:

1. потврда од надлежен орган на управата, дека семејството на војникот поради елементарна непогода е доведено до тешка положба – ако прекинувањето на служењето на воениот рок го бара поради последици предизвикани од елементарна непогода;

2. потврда од надлежната здравствена установа за тешка болест на член во семејството, односно извод од матична книга на умрените за смрт во семејството – ако прекинувањето на служењето на воениот рок го бара поради тешка положба на семејството предизвикано од тие причини.

#### Член 15

Ако во текот на служењето на воениот рок врз основа на наодот, оцената и мислењето на надлежната военолекарска комисија се оцени дека војникот е привремено неспособен за воена служба, воената единица, односно установа донесува решение за прекинување на служењето на воениот рок и го запишува во неговиот единечен картон и воената книшка основот и датумот на прекинувањето и го отпушта од воената единица, односно установа.

Регрутот од став 1 на овој член кој на повторното регрутирање ќе биде оценет како способен или ограничено способен за воена служба пред истекот на календарската година во која наполнува 27 години живот, ќе се упати на доотслужување на преостанатиот дел од воениот рок во единица од ист род, односно служба во која порано го служел воениот рок, освен регрутот кој пред прекинувањето на служењето на воениот рок поради привремена неспособност воениот рок го служел во гранична, падобранска, десантска или извиђачка единица или воена полиција. Согласно школската и стручната подготовка и завршената воена обука во единицата од родот, односно од службата во која порано служел воен рок му се определува друг род, односно служба.

## Член 16

Војник, кој по втор пат е оценет како привремено неспособен и поради тоа треба да му се прекине служењето на воениот рок се отпушта од Армијата согласно оцената за привремена неспособност за воена служба од надлежната воено лекарска комисија.

Во решението за отпуштањето од Армијата и воено евиденционите документи за него се внесува податокот за воено-евиденционата специјалност и основот и датумот на отпуштањето од Армијата на Република Македонија.

## V. ОТПУШТАЊЕ НА ВОЈНИЦИТЕ ОД АРМИЈАТА

## Член 17

Војник кој го отслужил воениот рок, односно на кого му е прекинато служењето на воениот рок, поради оцена за привремена неспособност за воена служба се отпушта од воената единица, односно воената установа во која се наоѓа на денот на отслужувањето на воениот рок.

При отпуштањето му се враќава решението за прекин на служењето на воениот рок, воената и здравствената книшка.

Војник кој во текот на служењето на воениот рок е оценет како неспособен за воена служба се отпушта од постојаниот состав на Армијата.

## Член 18

Војник кој на крајот од служењето на воениот рок ќе го користи отсуството што му припаѓа или што му е одобрено од непосредниот старешина, се отпушта порано од Армијата и тоа за онолку денови колку што трае отсуството што му припаѓа.

Во служењето на воениот рок не се смета времето што војникот ќе го помине на:

1. лекување и боледување поради повреда или друго онеспособување предизвикано со намера да ја одбегне воената служба или изврши некоја должност или да биде распореден на полесна должност, ако е тоа утврдено со правосилна пресуда;

2. самоволно одалекување или бегство од постојаниот состав на армијата, што непрекинато траело најмалку 24 часа, и

3. во притвор што против него е определен во кривична постапка, ако тоа време со правосилна пресуда му е засметано во казната поради извршеното кривично дело.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 19

Регрутите-питомци на воените училишта на поранешната ЈНА на кои им е прекинато школувањето во втората учебна година по кој и да е основ до 15.02.1992 година, а немаат услови за регулирање на воената обврска на друг начин, ќе бидат упатени на отслужување на воениот рок во упатниот рок што ќе го изберат, а регрутите-питомци што ќе го продолжат школувањето односно висока или виша школа – по завршувањето, а најдоцна до наполнување на 26 години живот.

На регрутите од став 1 на овој член им се определува родот, односно службата што с во согласност со нивното школување во воената школа, доколку до упатувањето на отслужување на воениот рок не настане промена во здравствената состојба, а се определува врз способноста за воена служба.

## Член 20

Регрутите кои до 15.02.1992 година се вистински на школување на факултетите, медицински, стоматолошки, фармацевтски, ветеринарни и ветеринарен, групата ОНО на Филозофскиот факултет и Факултетот за општествена самозаштита и безбедност и на школувањето на трет степен или специјализација,

ќе се упатат на служење на воен рок по завршувањето на школувањето, а најдоцна до наполнување на 27 години живот.

## Член 21

За регрутот кој покрај македонското примил и странско државјанство, а побара да биде упатен на служење на воениот рок, одлучува министерот за одбрана.

## Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-794/1  
20 мај 1992 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
д-р Трајан Гоцевски, с. р.

## 682.

Врз основа на член 40 став 2 и член 100 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 26/92), и член 2 од Одлуката за повлекување од оптек на книжни пари што гласат на југословенски динари („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 26/92), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПРЕДАДЕНИТЕ КНИЖНИ ПАРИ ШТО ГЛАСАТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДИНАРИ

1. Народната банка на Македонија ќе ја утврди количината и вредноста на повлечените книжни пари од оптек на подрачјето на Република Македонија што гласат на југословенски динари и ќе ги предаде на Народната банка на Југославија во договорена динамика.

За износот на предадените книжни пари што гласат на југословенски динари над износот со кој Народната банка на Македонија книговодствено е задолжена со состојба на 26 април 1992 година Народната банка на Македонија девизно ќе ја задолжи Народната банка на Југославија според курсот на САД-доларот што важи на денот на предавањето на парите, аналогно на постапката пропишана од Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија со Одлуката за задолжување на Банката на Словенија за книжните и кованиците пари што ги издала Народната банка на Југославија („Сл. лист на СФРЈ“, 74/91), Одлуката за задолжување на Народната банка на Хрватска за книжните и ковани пари кои ги издала Народната банка на Југославија („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 93/91) и Одлуката за задолжување на Народната банка на Македонија за книжните и ковани пари кои ги издала Народната банка на Југославија („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 2/92).

2. Девизното задолжување на Народната банка на Југославија за предадениот вишок на книжни и ковани пари што гласат на југословенски динари, Народната банка на Македонија ќе го пресметува со посебни документи (фактури) по извршената испорака на парите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 15/1  
25 мај 1992 година  
Скопје

Гувернер  
на Народната банка на  
Македонија,  
м-р Борко Станоевски, с. р.

## 683.

Врз основа на член 7 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78), член 13 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите. Претседателството на Адвокатската комора на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај 1992 година донесе

## ОДЛУКА

Износите на наградите предвидени во член 12 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите се зголемуваат за 100%.

Предвидените проценти за саатнина, паушал и други проценти во член 12 од Тарифата остануваат исти.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 115  
25 мај 1992 година  
Скопје

Претседател,  
адв. Јордан Дескоски, с. р.

## ОБЈАВА

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 и 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89; 35/89; 3/90; 42/90 и 61/90) кој се применува како републички пропис, Републичкиот завод за статистика ги утврдува и објавува

### КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПОРАСТОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦИТЕ ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ И АПРИЛ 1992 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи се утврдува како што следи:

- во јануари 1992 година во однос на декември 1991 година е 0.490;
- во февруари 1992 година во однос на јануари 1992 година е 0.630;
- во март 1992 година во однос на февруари 1992 година е 0.462;
- во април 1992 година во однос на март 1992 година е 1.032.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи се утврдува како што следи:

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 година е 0.490;
- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 година е 1.428;
- од почетокот на годината до крајот на март 1992 година е 2.552;
- од почетокот на годината до крајот на април 1992 година е 6.215.

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на производителите на индустриски производи се утврдува како што следи:

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 година е 0.490;
- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 година е 0.560;
- од почетокот на годината до крајот на март 1992 година е 0.527;
- од почетокот на годината до крајот на април 1992 година е 0.653.

4. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи се утврдува како што следи:

- во јануари 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 4.248;
- во февруари 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 6.732;
- во март 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 9.907;
- во април 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 20.690.

5. Месечниот коефициент на порастот на цените на мало се утврдува како што следи:

- во јануари 1992 година во однос на декември 1991 година е 0.284;
- во февруари 1992 година во однос на јануари 1992 година е 0.460;
- во март 1992 година во однос на февруари 1992 година е 0.376;
- во април 1992 година во однос на март 1992 година е 0.861.

6. Коефициентот на порастот на цените на мало се утврдува како што следи:

- од почетокот на 1992 година до крајот на јануари 1992 година е 0.284;
- од почетокот на 1992 година до крајот на февруари 1992 година е 0.874;
- од почетокот на 1992 година до крајот на март 1992 година е 1.579;
- од почетокот на 1992 година до крајот на април 1992 година е 3.800.

7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на мало се утврдува како што следи:

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 година е 0.284;

- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 година е 0.372;

- од почетокот на годината до крајот на март 1992 година е 0.373;

- од почетокот на годината до крајот на април 1992 година е 0.495.

8. Коефициентот на порастот на цените на мало се утврдува како што следи:

- во јануари 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 3.007;

- во февруари 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 4.328;

- во март 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 6.222;

- во април 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 11.987.

9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот во Република Македонија се утврдува како што следи:

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 1.344;

- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 1.883;

- од почетокот на годината до крајот на март 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 2.439;

- од почетокот на годината до крајот на април 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 3.576.

Директор

Светлана Антоновска, с.р.

## СОДРЖИНА

	Страна
664. Закон за данокот на промет на производи и услуги . . . . .	557
665. Закон за изменување на Законот за издавање обврзници на Република Македонија . . . . .	577
666. Закон за плаќање посебна давачка за порамнување на даночното отговорување на увезените стоки . . . . .	577
667. Закон за посебната такса на увезени стоки . . . . .	577
668. Закон за изменување на Законот за комуналните такси . . . . .	578
669. Одлука за именување членови на Републичката комисија за односи со европските земји . . . . .	579
670. Одлука за именување членови на Комисијата за именување индивидуален работодавен орган на Педагошката академија „Гоце Делчев“ – Штип . . . . .	580
671. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници од областа на правото . . . . .	580
672. Одлука за изменување на Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници . . . . .	580
673. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ . . . . .	580
674. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ . . . . .	581
675. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Аксамблот за народни игри и песни на Македонија „Танец“ за именување директор на Аксамблот . . . . .	581
676. Одлука за преземање и начинот на исплата на личните доходи на преземаните работници од сојузните органи на управата . . . . .	581
677. Решение за издавање согласност за назначување инспектори за патен сообраќај во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија . . . . .	582
678. Решение за издавање согласност за назначување урбанистички инспектори, урбанистичко-градежни инспектори и градежни инспектори во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија . . . . .	582
679. Решение за давање согласност за назначување урбанистички инспектори, урбанистичко-градежни инспектори и градежни инспектори во подрачните организациони единици на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија . . . . .	582
680. Наредба за уплатните сметки на данокот на промет на производи и услуги . . . . .	584
681. Правилник за времето и начинот на упатување на регрутите на отслужување на воениот рок, одлагањето и прекиниот на служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија . . . . .	585
682. Одлука за задолжување на Народната банка на Југославија за предадените книжни пари што гласат на Југословенски динари . . . . .	587
683. Одлука на Адвокатската комора на Македонија . . . . .	587